

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламаци 15 дена.

Понеделник, 8 јули 1996
Скопје

Број 34

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

621.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРА- ЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за основното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 1996 година.

Број 08-2393/1
26 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ- НОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95 и 24/96), во членовите 96 став 2 и 102 став 1 по зборовите: „родители на учениците“ се додаваат зборовите: „кои не се вработени во училиштето“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

622.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за средното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 1996 година.

Број 08-2394/1
26 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕД- НОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95 и 24/96), во членовите 88 став 2 и 98 став 1 по зборовите: „родители на учениците“ се додаваат зборовите: „кои не се вработени во училиштето“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

623.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 1995 година,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 1996 година.

Број 08-2407/1
26 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи и износот на издвоените средства во постојаната резерва во 1995 година изнесуваат:

	Планирани	Остварени
- приходи	43.833.568.461	43.834.687.455,50
- расходи	43.833.568.461	43.834.443.449,00
- постојана резерва	110.400.000	110.400.000,00

Член 2

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 244.006,50 денари, се пренесува како приход на Буџетот на Република Македонија за 1996 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по видови и нивната распределба по намени се искажуваат во Билансот за извршување на Буџетот кој гласи:

	Предвидено со Буџетот за 1995	Остварени приходи во 1995
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ	43.833.568.461	43.834.687.455,50
ИЗБОРНИ ПРИХОДИ	40.335.000.000	40.214.835.458,50
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	36.917.000.000	37.380.496.330,75
710 ДАНОК ОД ДОХОД И ОД ДОБИВКА	11.653.000.000	11.096.481.245,35
7100 Персонален данок од доход	9.743.000.000	9.253.629.240,20
7101 Данок од добивка	1.910.000.000	1.842.852.005,15
711 ДАНОК ОД ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ	18.226.000.000	19.332.280.627,40
7110 Данок на промет	6.941.000.000	7.897.773.640,40
7111 Акцизи	11.285.000.000	11.434.506.987,00
712 ДАНОК ОД МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА	6.716.000.000	6.829.734.458,00
7120 Царини и други увозни давачки	6.716.000.000	6.829.734.458,00
7246 Приходи од приватиза- ција на претпријатија	322.000.000	122.000.000,00
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.418.000.000	2.834.339.127,75
722 ТАКСИ	1.869.000.000	734.783.841,70
7220 Административни	1.707.000.000	446.890.597,50
7221 Судски	162.000.000	287.893.244,20
723 ПАРИЧНИ КАЗНИ	217.000.000	231.814.143,00
724 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.332.000.000	1.867.741.143,05
7240 Приходи по основа на депонирани средства	193.000.000	130.444.561,00
7242 Приходи од органи и организации	806.000.000	1.393.678.510,65
7243 Надоместоци по разни основи	333.000.000	343.618.071,40
ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	540.000.000	661.283.536,00
750 Странска неповратна помош	540.000.000	661.283.536
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	1.800.000.000	1.800.000.000,00
770 МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	1.800.000.000	1.800.000.000,00
ПРЕНЕСЕНИ ПРИХОДИ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА	1.158.568.461	1.158.568.461,00

	Предвидено со Буџетот за 1995	Извршено во 1995
БИЛАНС НА ТРОШОЦИТЕ	43.833.568.461	43.834.443.449
I. ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ	35.123.458.461	34.640.256.549
40-ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	14.489.997.000	14.528.325.579
401 Основни плати и наемнини	13.113.671.000	13.153.216.188
402 Надоместци	1.376.326.000	1.375.109.391
42- МАТЕРИЈАЛИ, СТОКИ И УСЛУГИ	4.761.477.461	4.749.893.474
421 Патни и дневни трошоци	119.289.000	117.207.882
422 Комунални услуги	295.353.000	293.281.313
423 Трошоци за затоплување	351.000.000	349.777.250
424 Материјали	304.008.000	303.033.124
425 Стоки за посебни намени	185.010.000	184.873.071
426 Интелектуални и други услуги	222.886.000	220.272.635
427 Техничко опремување	3.014.746.000	3.012.943.059
428 Други расходи	269.185.461	268.505.140
43- ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И РЕЗЕРВИ	1.508.284.000	1.514.041.445
431 Издатоци за транспорт	218.790.000	218.371.403
432 Тековно (рутинско) одржување	215.157.000	214.913.480
433 Оперативни материјални трошоци	96.736.000	96.333.589
434 Посебни оперативни трошоци за научна и информативна дејност	65.539.000	64.233.486
435 Трошоци за истражувачки проекти	214.270.000	214.270.000
436 Оперативни трошоци за здравство	117.120.000	117.120.000
437 Оперативни трошоци од областа на културата	312.702.000	312.180.000
438 Осигурување и членарини	117.970.000	126.577.315
439 Резерви	150.000.000	150.042.172
44-ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ	14.363.700.000	13.847.996.051
441 Трансфери на владини инсти- туции	717.920.000	710.320.000
442 Трансфери на научни и други институции	272.300.000	270.259.665
443 Трансфери до единиците на локалната самоуправа	17.000.000	15.985.000
445 Трансфери на физички лица	8.622.600.000	8.339.805.491
446 Трансфери на нестопански организации	101.880.000	97.199.473

447 Трансфери по основа на субвенции	2.745.000.000	2.555.787.768
448 Трансфери по основа на субвенции за преземени обврски	1.887.000.000	1.858.638.654
II. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ	2.943.110.000	2.928.248.105
46- КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	1.464.110.000	1.452.735.090
461 Купување на земјишта и нематеријални средства	2.000.000	19.026
462 Купување на градежни објекти	0	0
463 Мебел и канцелариска опрема	133.190.000	133.185.604
464 Купување на моторни возила	36.810.000	36.810.000
465 Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн	12.000.000	12.000.000
466 Постројки, опрема и машинерија	50.000.000	48.000.000
467 Изградба, реновирање и унапредување	833.900.000	833.590.485
468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)	396.210.000	389.129.975
47-КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	1.479.000.000	1.475.513.015
471 Капитални трансфери на владини институции	1.399.000.000	1.395.521.000
472 Капитални трансфери на единици на локалната самоуправа	80.000.000	79.992.015
II. ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	5.767.000.000	6.265.938.795
48-ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ	3.167.000.000	3.575.309.698
483 Заеми на поединци и нестопански организации	2.103.000.000	2.614.483.698
485 Учество на дел во јавните претпријатија	1.064.000.000	960.826.000
49-АМОРТИЗАЦИЈА (ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА)	2.600.000.000	2.690.629.097
491 Отплата на домашен долг	800.000.000	800.000.000
492 Отплата на надворешен долг	1.800.000.000	1.890.629.097

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1995 година се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

624.

Врз основа на член 121 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ЕВРОПСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

1. Република Македонија стапува во редовно членство на Европската конференција за цивилно воздухопловство – ЕКАК со седиште во Париз, Република Франција.

2. Се задолжува Министерството за сообраќај и врски да ја достави оваа одлука до Претседателот на Европската конференција за цивилно воздухопловство.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2408
26 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

625.

Врз основа на член 30 од Законот за Радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ број 20/74 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/95) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН
ДИРЕКТОР НА РАДИОДИФУЗНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА**

1. Се разрешува од функцијата генерален директор на Радиодифузното претпријатие Македонска радио-телевизија

Мелпомени Корнети.

2. За генерален директор на Радиодифузното претпријатие Македонска радио-телевизија се именува Слободан Трајковски, уредник-коментатор во МРТВ.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2415/1
27 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

626.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЉУБИНКА ЈАКИМОВСКА
ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД
ВО КУМАНОВО**

1. Се разрешува од функцијата судија на Општинскиот суд во Куманово

Љубинка Јакимовска, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2421/1
27 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

627.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 5 од Уставот на Република Македонија, и член 38 и 45 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА АПЕЛАЦИОНИТЕ
СУДОВИ ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА И ШТИП**

1. За претседател на Апелациониот суд во Скопје е избрана

Ленче Софрониевска.

2. За претседател на Апелациониот суд во Битола е избран

м-р Божидар Кочов.

3. За претседател на Апелациониот суд во Штип е избран

Трајко Пуздерлиев.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2418/1
27 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

628.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За судии во Основниот суд во Берово, се избрани:

Кирил Димитровски, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Берово,

Голубинка Козовска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Берово,

Данка Бубевска, судија во Општински суд – Берово, Ленка Симевска, општински јавен правобранител – Берово и

Јован Чичаковски, адвокат од Берово.

2. За судии во Основниот суд во Битола, се избрани:

Олга Бошевска, судија во Окружниот суд – Битола, Лидија Мијаковска, стручен соработник во Окружниот суд – Битола,

Никодин Димовски, судија во Општинскиот суд – Битола,

Иван Стојановски, судија во Општинскиот суд – Битола,

Андроника Настовска, стручен соработник во Општинскиот суд – Битола,

Душко Јанкуловски, претседател на Општинскиот суд – Битола,

Лиле Наумовска, претседател на Синдикалната организација во Демир Хисар,

Александар Филипов, референт во Епархискиот управен одбор во Битола,

Тодорка Шишковска, судија во Општинскиот суд – Битола,

м-р Стефан Караманди, судија во Општинскиот суд – Битола,

Орхан Асим, стручен соработник во Општинскиот суд – Битола,

Слободанка Баковска, судија во Општинскиот суд – Битола,

Никола Николовски, судија во Окружниот суд – Битола,

Петре Србиновски, стручен соработник во Окружниот суд – Битола,

Виолета Костовска, стручен соработник во Окружниот суд – Битола,

Горѓи Христовски, вработен во Окружниот суд – Битола,

Павлина Лескова, секретар на Општинскиот суд – Битола,

Мишко Стојковски, помошник на директорот за правни работи во РЕК Битола,

м-р Симеон Цветановски, заменик на јавниот правобранител на Битола и Демир Хисар,

Силвана Илиевска, правник во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија,

Јордан Врбовски, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Битола,

Слободанка Радивчева, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Битола,

Аце Бакиевски, стручен соработник во Општинскиот суд – Битола,

Симеон Шопов, адвокат од Битола,

Вера Ристевска, стручен соработник и секретар во Окружниот суд – Битола,

Трајан Коруновски, претседател и судија во Општинскиот суд за прекршоци – Демир Хисар и

Александар Прчевски, судија во Општинскиот суд – Битола.

3. За судии во Основниот суд во Винаца, се избрани:

Симеон Пеншов, судија во Општинскиот суд во Кочани – Судско одделение – Винаца,

Методи Иванов, судија во Општинскиот суд во Кочани – Судско одделение – Винаца,

Благој Цикарски, претседател и судија на Општинскиот суд за прекршоци – Винаца и

Методи Гоцевски, директор на Правниот сектор во АД „Трико“ – Винаца.

4. За судии во Основниот суд во Гевгелија, се избрани:

Станка Кимова, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Валандово,

Тихомир Шуклев, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гевгелија,

Тана Трајковска, шеф на Отсекот за имотно-правни работи во Министерството за финансии – Подрачна единица – Валандово,

Ванчо Мендизов, заменик на општинскиот јавен обвинител во Гевгелија,

Велика Караниколова, општински јавен правобранител во Гевгелија,

Иван Стаменов, судија во Општинскиот суд – Гевгелија,

Трајко Аврамов, судија во Општинскиот суд – Гевгелија,

Марика Мицева, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гевгелија,

Елена Макаровска, стручен соработник во Општинското јавно правобранителство – Гевгелија,

Горѓе Чурлинов, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Гевгелија,

Драги Дилберов, судија во Општинскиот суд – Гевгелија,

Митко Ташов, заменик на началникот за Општа управа во Министерството за правда Подрачна единица – Валандово и

Иван Диманов, претседател на Општинскиот суд – Гевгелија.

5. За судии во Основниот суд во Гостивар, се избрани:

Рајко Андоноски, судија во Општинскиот суд – Гостивар,

Крсте Николоски, судија во Општинскиот суд – Гостивар,

Зариф Зекири, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар,

Васил Костовски, вработен во Општинскиот суд – Гостивар,

Јелена Кемери, судија во Општинскиот суд – Гостивар,

Васка Трпеска, судија во Општинскиот суд – Гостивар,

Ристо Ангелкоски, претседател на Општинскиот суд – Гостивар,

Љиљана Буревска, судија во Општинскиот суд – Гостивар,

Мишко Дамњановски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар,

Зоран Михајловски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар,

Хабил Илази, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар,

Фаик Арслани, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар,

Ружа Томеска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар,

Иљмин Сефери, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Гостивар,

Катица Стојковска, заменик на јавниот правобранител во Општинското јавно правобранителство – Гостивар и

Имер Фазлиу, стручен соработник во Општинскиот суд – Гостивар.

6. За судии во Основниот суд во Дебар, се избрани:

Томо Бужаровски, претседател на Општинскиот суд – Дебар,

Гоце Јакшовски, општински јавен правобранител во Дебар,

Шехат Марку, судија во Општинскиот суд – Дебар,

Јелена Мартиновска, заменик на општинскиот јавен обвинител во Дебар,

Петрит Дука, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Дебар,

Намик Даци, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Дебар и

Ештреф Буфи, секретар на ТПОЦ „Осми Септември“ – Дебар.

7. За судии во Основниот суд во Делчево, се избрани:

Илија Попов, судија во Општинскиот суд – Делчево,

Љупчо Стоименов, судија во Општинскиот суд – Делчево,

Митко Георгиев, судија во Општинскиот суд – Делчево,

Ванчо Цонев, судија во Општинскиот суд – Делчево,

Сребран Стоичков, раководител на Фондот за здравствено осигурување – Подрачна служба – Делчево.

8. За судии во Основниот суд во Кавадарци, се избрани:

Милан Николов, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кавадарци,
 Мирјанка Томиќ, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кавадарци,

Николина Давчева, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Кавадарци,

Ленче Делипетрова – Атанасовска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кавадарци,

Стојан Бојков, судија во Општинскиот суд – Кавадарци,

Мирослав Маневски, претседател и судија во Општинскиот суд – Кавадарци,

Ристо Петков, стручен соработник во Општинскиот суд – Кавадарци,

Драгица Митрева, заменик на јавниот обвинител во Општинското јавно обвинителство – Кавадарци,

Нада Белевска, јавен правобранител во Општинското јавно правобранителство – Кавадарци,

Нада Пендева, референт за нормативна дејност и регистрација во АК „Тиквеш“ – Кавадарци,

Јованче Најдов, судија во Општинскиот суд – Кавадарци,

Виолета Димитрова, судија во Општинскиот суд – Кавадарци и

м-р Димитар Манчев, судија во Општинскиот суд – Кавадарци.

9. За судии во Основниот суд во Кичево, се избрани:

Танче Софронјоски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кичево,

Абдулселман Канзоски, судија во Општинскиот суд – Кичево,

Миле Ангелески, стручен соработник во Општинскиот суд – Кичево,

Божин Аврамоски, претседател на Општинскиот суд – Кичево,

Јованка Стојаноска, судија во Општинскиот суд – Кичево,

Мира Ангелеска, стручен соработник во Општинскиот суд – Кичево,

Ахмет Рушити, стручен соработник во Општинскиот суд – Кичево,

Кирил Миладиноски, судија во Општинскиот суд – Кичево,

Драган Билески, судија во Општинскиот суд – Кичево,

Костадин Кизов, заменик на општинскиот јавен обвинител во Кичево,

Абдула Лимани, адвокат од Кичево,

Љазам Љазими, стручен соработник во Општинското јавно обвинителство во Кичево,

Ванко Стојаноски, началник на ОВР Кичево – Министерство за внатрешни работи,

Елена Божиноска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кичево и

Неџат Елези, адвокат од Кичево.

10. За судии во Основниот суд во Кочани, се избрани:

Олгица Ѓорѓиевска, судија во Општинскиот суд за прекршоци Кочани,

Зоран Трајанов, судија во Општинскиот суд – Кочани – Судско одделение – Веница,

Катерина Димитровска, судија во Општинскиот суд – Кочани,

Босилка Михајлова, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кочани,

Никола Михайлов, судија во Општинскиот суд – Кочани,

Методи Костадинов, адвокат од Кочани,

Лилјана Равнак, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Кочани,

Киро Стефанов, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кочани,

Симијон Здравков, директор на Општоправниот сектор во АД „РУЕН“ – Кочани и

Васил Стефанов, судија во Општинскиот суд – Кочани.

11. За судии во Основниот суд во Кратово, се избрани:

Миле Стоименовски, судија во Општинскиот суд – Кратово

Милчо Лазов, судија во Општинскиот суд – Кратово,

Николчо Симонов, претседател и судија во Општинскиот суд за прекршоци – Кратово и

Лилјана Саздова – Михајловска, претседател на Општинскиот суд – Кратово.

12. За судии во Основниот суд во Крива Паланка, се избрани:

Ратка Гоговска, јавен правобранител на Кратово,

Виолета Наумовска, судија во Општинскиот суд – Крива Паланка,

Лоза Илиевска, судија во Општинскиот суд – за прекршоци – Крива Паланка,

Иван Стојчев, судија во Општинскиот суд – Крива Паланка,

Благица Ѓошевска, судија во Општинскиот суд – Крива Паланка,

Љубица Цветковска – Стојановска, судија во Општинскиот суд – Крива Паланка,

Цветанка Раневска, судија во Општинскиот суд – Крива Паланка,

Ѓоко Алексовски, раководител на Службата за правна помош при Собранието на општина Крива Паланка и

Славица Ѓорѓиевска, претседател на Општинскиот суд за прекршоци Крива Паланка.

13. За судии во Основниот суд во Куманово, се избрани:

Олгица Цветанова, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Куманово,

Јулијана Гаревска – Наумова, стручен соработник во Општинскиот суд – Куманово,

Звонко Јосевски, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Миле Поповски, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Момчило Георгиевски, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Љубомир Ѓорѓевиќ, стручен соработник во Општинскиот суд – Куманово,

Невена Стојановиќ, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Куманово,

Благоје Липковски, вршител на должноста претседател и судија во Општинскиот суд за прекршоци – Куманово,

Вите Доневски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Куманово,

Сефер Мехмети, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Куманово,

Лидија Димчевска, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Светислав Трајковски, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Благоја Цветковски, вршител на должноста претседател и судија во Општинскиот суд – Куманово,

Видое Тасевски, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Ленка Соколовска, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Виолета Тасевска, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Љубица Ристеска, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Ленка Бабановска, заменик на јавниот правобранител во Јавното правобранителство – Куманово,

Селвер Исмани, адвокат од Куманово,

Десанка Ѓаковска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Куманово,

Рушка Поп – Арсовска, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Живка Ивановска, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Весна Јовановска, стручен соработник во Јавното правобранителство – Куманово,

Стојман Димковски, секретар во Општинскиот суд – Куманово,

Славица Спасиќ, судија во Општинскиот суд – Куманово,

Сунчица Ефремовска, заменик на јавниот правобранител на Куманово,

Јаготка Денковска, правник во ЗИК „Куманово“ – Куманово и

Биљана Спиридоновска, раководител на Секторот за правни работи во „Простор“ ДОО – Куманово.

14. За судии во Основниот суд во Крушево, се избрани:

Дончо Димовски, стручен соработник во Општинскиот суд – Крушево,

Домника Зерде Курета, судија во Општинскиот суд – Крушево,

Благоја Бошковски, претседател на Општинскиот суд – Крушево,

Кочо Ѓорѓиоски, судија во Општинскиот суд – Крушево и

Сика Меле, судија во Општинскиот суд – Крушево.

15. За судии во Основниот суд во Неготино, се избрани:

Лазар Ризов, судија во Општинскиот суд – Неготино,

Владанка Ристова, судија во Општинскиот суд – Неготино,

Аница Јанковска, судија во Општинскиот суд – Неготино,

Ратко Петковски, претседател на Општинскиот суд – Неготино,

Розеана Ѓорѓиева, стручен соработник во Општинскиот суд за прекршоци – Неготино и

Николаќо Николов, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Неготино.

16. За судии во Основниот суд во Охрид, се избрани:

Сузана Танасоска, заменик на општинскиот јавен обвинител на Охрид,

Славе Костоски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Охрид,

Елена Димоска, судија и вршител на должноста претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Охрид,

Јован Костоски, судија во Општинскиот суд – Охрид,

Олга Василевска, судија во Општинскиот суд – Охрид,

Верица Јовсва, судија во Општинскиот суд – Охрид,

Ристо Сиљаноски, стручен соработник во Општинскиот суд – Охрид,

Љубин Алексијевски, судија во Општинскиот суд – Охрид,

Руе Салиески, адвокат од Охрид,

Елисавета Дереваноска, судија во Општинскиот суд – Охрид,

Томислав Маноски, судија во Општинскиот суд – Охрид,

Милка Танеска, стручен соработник во Општинскиот суд – Охрид,

Димитрија Цобоски, стручен соработник во Општинскиот суд – Охрид,

Зоран Ковачески, заменик на општинскиот јавен правобранител на Охрид и

Владо Крлески, стручен соработник во Општинскиот суд – Охрид.

17. За судии во Основниот суд во Прилеп, се избрани:

Љубен Нешкоски, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Прилеп,

Снежана Богданоска, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Блаже Спиркоски, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Виолета Поповска-Тројачанец, стручен соработник во Општинскиот суд – Прилеп,

Стеван Атанасоски, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Доста Лукароска, стручен соработник во Општинскиот суд – Прилеп,

Стеван Стојчески, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Соња Димеска, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Анка Хаџи-Ристеска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Прилеп,

Јоска Матески, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Татјана Сусулеска, стручен соработник во Општинскиот суд – Прилеп,

Кирил Цветаноски, претседател на Општинскиот суд – Прилеп,

Василка Симоноска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Прилеп,

Надежда Момироска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Прилеп,

Даница Павловска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Прилеп,

Марија Велеска, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Слободан Беличански, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Ангелчо Видески, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Жарко Велески, судија во Општинскиот суд – Прилеп,

Славица Данаилоска-Темелкоска, стручен соработник во Општинското јавно обвинителство – Прилеп и

Борис Чергоски, судија во Општинскиот суд – Прилеп.

18. За судии во Основниот суд во Радовиш, се избрани:

Бранко Димитров, судија во Општинскиот суд – Радовиш,

Андон Атанасов, стручен соработник во Општинскиот суд – Радовиш,

Нада Димитрова, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Радовиш,

Лазар Ѓорѓичков, адвокат од Радовиш,

Славчо Милев, судија во Општинскиот суд – Радовиш,

Благој Дамјаноски, адвокат од Радовиш,

Нојко Арсов, општински јавен обвинител во Радовиш,

Анѓел Диманов, стручен соработник во Општинскиот суд – Радовиш,

Добривоје Казанџиев, судија во Општинскиот суд – Радовиш,

Виолета Василева, судија во Општинскиот суд – Радовиш.

19. За судии во Основниот суд во Ресен, се избрани:

Драги Жаловски, судија во Општинскиот суд – Ресен,

Билјана Јоноска, судија во Општинскиот суд – Ресен,

Љубица Саламовска, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Ресен,

Слободанка Самаровска, претседател на Општинскиот суд – Ресен и

Царева Проевска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Ресен.

20. За судии во Основниот суд во Свети Николе се избрани:

Димче Поцков, судија во Општинскиот суд – Свети Николе,

Стојанчо Атанасов, судија во Општинскиот суд – Свети Николе,

Слободан Арсовски, претседател и судија во Општинскиот суд за прекршоци – Свети Николе и

Тодорче Миланов, заменик на јавниот обвинител во Свети Николе.

21. За судии во Основниот суд Скопје I во Скопје, се избрани:

Боро Тасевски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Весна Миткова, стручен соработник во Јавното правобранителство на Македонија – Скопје,

Јасминка Андоновска, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Снежана Ѓорѓиевска-Зекирија, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Христо Јованов, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје, вработен во Стопанскиот суд на Македонија – Скопје,

Јулија Чавдар-Христова, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Весна Стојковска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Анита Данаилова, виши правен референт во Народната банка на Република Македонија – Скопје,

Љиљана Петровска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Лидија Мартинова, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Дијана Димитрова, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Маринела Јакасановска, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје, вработена во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Дејан Костовски, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Снежана Геровска-Попчевска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Лидија Ивановска, стручен соработник во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Олга Ангелова, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Лилјана Кацарска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Трипун Танушевски, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Стевка Чесноска-Танева, судија во Окружниот стопански суд – Скопје,

Мирјана Петрушева, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Милица Симоновска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Зорица Шапуриќ-Хорват, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Живка Јаковска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Станка Везенковска, стручен соработник во Републичкиот суд за прекршоци – Скопје,

Анета Арнаудовска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Анѓел Солев, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Марика Матеска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Ангелина Поповска, стручен соработник во Републичкиот судски совет – Скопје,

Александар Јањиќ, судија во Окружниот стопански суд – Скопје,

Гордана Димова, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Снежана Фитеска, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје, вработена во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Јулијана Јосифовска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Добрила Кацарска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Светлана Трајковска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Вангелина Маркудова, судија во Општинскиот суд – Гевгелија,

Ѓорѓија Трпчевски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Зоја Лега-Станојевска, вработена во Окружниот суд – Скопје,

Драгица Сапунџиева, вработена во Окружниот суд – Скопје,

Виолета Јоанидис, судија во Републичкиот суд за прекршоци – Скопје,

Оливера Рафајловска, судија во Окружниот стопански суд – Скопје,

Димитар Адамов, судија во Окружниот стопански суд – Скопје,

Виолета Копаноска-Стојановска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Спасе Стојановски, вработен во Министерството за одбрана на Република Македонија – Сектор за инспекциски работи – Скопје,

Седат Реџепаѓиќ, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Хилда Мешкова, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Загорка Поповска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Славка Шахпазова-Георгиева, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Снежанка Митревска-Донева, стручен соработник во Стопанскиот суд на Македонија, вработена во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Љиљана Ивановска-Шопова, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Татјана Клинчарска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Емилија Илиевска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Милка Самоникова-Дракалска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Јасминка Јованов-Трајковска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Јованка Никодиновска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Ирина Петровска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје

Розалија Кочковска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Виолета Србинова, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Зорица Стрезоска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Насер Хациахметагиќ, адвокат од Скопје,

Лилјана Савовска, судија во Окружниот стопански суд – Скопје,

Ружица Топличанска, судија во Окружниот стопански суд – Скопје,

Раде Јовчевски, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Маргарита Тошанова, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Лилјана Зафировска-Петреска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Анита Бошковска-Коцевска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје, вработена во

Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Снежана Бајлзова, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Лидија Мирочевик-Гавриловска, стручен соработник во Стопанскиот суд на Македонија – Скопје,

Верица Миновска, вршител на должноста директор на Општо кадровски сектор во ХЕК „Југохром“ – Јегуновце,

Ристо Катевеновски, стручен соработник во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Гордана Горчева, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Виолета Поповска, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Злата Стамболиска, адвокат од Скопје,

Мирјана Иванова-Бојациевска, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Мирјана Стрезовска-Вулгаракис, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Милан Доганџиски, судија во Општинскиот суд Скопје I – Скопје и Антонета Димовска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје II – Скопје.

22. За судии на Основниот суд Скопје II во Скопје, се избрани:

Јане Тапанџиски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Бранка Илиевска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје I – Скопје,

Снежана Геровска, републички управен инспектор во Министерството за правда – Скопје,

Лина Петровска, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Елисавета Зафировска, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Благоја Алексовски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Драгица Стојанова, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Весна Калковска, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Горѓе Томановиќ, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Цветанка Кузмановска, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Станка Зафировска, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје, вработена во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Зденка Сибиноска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Снежана Таневска, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Мирјана Нонковска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Зора Тренеска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Поликсена Антиќ, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Нада Милчевска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Славјанка Јанковска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Виолета Дума, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Павлина Христовска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Ставре Џиков, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Зуица Наумова, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Јован Јовановски, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Радмила Карановиќ, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Велче Панчевски, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Јован Лазаревски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Владо Цилвиџиев, стручен соработник во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Зорица Цунгаровска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Виолета Чинговска, вработена во Окружниот суд – Скопје,

Биљана Јанура, главен Републички девизен инспектор во Министерството за финансии – Скопје,

Софка Котовска-Стефановска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Милка Ангеловска-Васевска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Љубинка Ѓорѓиевска, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Верица Велкова, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Олга Попевска, стручен соработник во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Радован Бурџаковски, секретар и стручен соработник во Републичкиот суд за прекршоци – Скопје,

Љиљана Крстевска, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Лидија Неделкова, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Мери Дика-Ѓеорѓиевска, адвокат од Скопје,

Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Снежана Шуплиновска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Христина Шикалеска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Скопје,

Мирјана Радевска – Стефкова, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Верица Божиновска – Црцаревска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Василка Божиновска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Ленка Додевска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Јорданка Клетничка, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Јани Нича, судија во Општинскиот суд – Крушево,
Верица Симовска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Катерина Оровчанец – Градчанец, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Димко Шушевски, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Елисавета Димитрова, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Стефан Јовчевски, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Мирјана Николовска, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Горан Бошевски, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Маја Малахова, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Радица Василевска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Љубомир Јовевски, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Беќир Шаини, стручен соработник во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Јелица Крстевска, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Лидија Чачева, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Љубинка Башеска, стручен соработник во Општинското јавно обвинителство Скопје,

Красимира Паковска, вработена во Окружниот суд – Скопје,

Ѓорѓи Радојков, стручен соработник во Окружниот суд – Скопје,

Лидија Крстевска, стручен соработник во Врховниот суд на Република Македонија – Скопје,

Јованка Спировска – Панева, адвокат од Скопје,

Александар Младеновски, стручен соработник во Јавното правобранителство на Македонија – Скопје,

Весна Стрезовска, виш соработник во Дирекцијата за правни работи во АД Стопанска банка – Скопје,

Марјан Грубиша, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Славица Попчевска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Милка Панговска, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје,

Елизабета Стојаноска, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Скопје,

Драган Николовски, адвокат од Скопје,

Златко Линин, адвокат од Скопје и

Вања Јуруковски, судија во Општинскиот суд Скопје II – Скопје.

23. За судии во Основниот суд во Струга, се избрани:

Вељо Јовановски, судија за прекршоци во Општинскиот суд за прекршоци – Струга,

Донка Затаракоска, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Струга,

Менка Опетческа, заменик на општинскиот јавен обвинител во Струга,

Живко Аврамовски, стручен соработник во Општинскиот суд – Струга,

Мими Нанушевска, стручен соработник во Општинскиот суд – Струга,

Климентина Савеска, судија во Општинскиот суд – Струга,

Боро Симјановски, судија во Општинскиот суд – Струга,

Фикирије Бектеши, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Струга,

Живко Вранишкоски, претседател на Општинскиот суд – Струга,

Гоце Ибушески, судија во Општинскиот суд – Струга,

Светлана Поповска, стручен соработник во Општинскиот суд – Струга,

Чедомир Нелоски, судија во Општинскиот суд – Струга,

Заедин Ислами, судија во Општинскиот суд – Струга,

Фатмир Даути, стручен соработник во Општинскиот суд – Струга,

Ѓетан Кадриески, судија во Општинскиот суд – Струга,

Никола Спасески, јавен правобранител на Струга и

Лазо Ѓоргоноски, судија во Општинскиот суд – Струга.

24. За судии во Основниот суд во Струмица, се избрани:

Снежана Ѓорѓиева, судија во Општинскиот суд – Струмица,

Викторија Кировска, адвокат од Струмица,

Ристо Спасов, адвокат од Струмица,

Нада Бајрактарова, јавен правобранител на Струмица,

Аксел Сулејманов, стручен соработник во Општинскиот суд – Струмица,

Љубица Стојанова, судија во Општинскиот суд – Струмица,

Борис Бержецки, судија во Општинскиот суд – Струмица,

Лидија Аризанова, стручен соработник во Општинскиот суд – Струмица,

Стојан Делиовски, судија во Општинскиот суд – Струмица,

Јован Неделковски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Струмица,

Лазар Гичев, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Струмица,

Роза Делева, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Струмица,

Михаил Јанев, адвокат од Струмица,

Ристо Хаџи-Еленов, судија во Општинскиот суд – Струмица,

Стево Веслиевски, претседател на Општинскиот суд – Струмица,

Снежана Цветковиќ, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Струмица и

Стојна Милановиќ, заменик на општинскиот јавен обвинител во Струмица.

25. За судии во Основниот суд-Тетово, се избрани:

Амди Мифтари, стручен соработник во Општинскиот суд – Тетово,

Томислав Бошковски, стручен соработник во Општинскиот суд – Тетово,

Мирослав Трифуновски, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Јордан Велковски, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Александра Зафировска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Тетово,

Василка Маринковиќ, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Тетово,

Борко Спасеноски, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Убавка Сергениеска, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Лидија Илиевска, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Никола Ристоски, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Загорка Велковска, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Славица Тоиќ, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Тетово,

Драган Геровски, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Тетово,

Нехат Исмаили, референт по месни заедници во Собранието на општина Тетово,

Назиф Илјази, стручен соработник во Општинскиот суд – Тетово,

Ајрула Идризи, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Џемаљи Арифџи, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Тетово,

Димитар Барбутов, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Зорица Евтимовска, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Верка Костовска, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Слаѓана Илијевска, стручен соработник во Општинскиот суд – Тетово,

Исмаилхаки Хасани, координатор на општите и матичните работи на Одделението за општа управа во Министерството за правда – Тетово,

Бекир Зулфиу, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Тетово,

Оливера Таталовиќ, заменик на јавниот правобранител во Јавното правобранителство на Тетово,

Велко Пауновски, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Тетово,

Сафет Хамзи, судија во Општинскиот суд – Тетово,

Шемседин Јусуфи, водител на реферат и извршител на правни работи во Подрачната единица Тетово на Министерството за одбрана и

Нешад Селими, адвокат од Тетово.

26. За судии во Основниот суд во Титов Велес, се избрани:

Сашко Лазаров, стручен соработник во Општинскиот суд – Титов Велес,

Лидија Каначковиќ, судија во Општинскиот суд – Титов Велес,

Надица Андреева, судија во Општинскиот суд – Титов Велес,

Благој Нечев, претседател на Општинскиот суд – Титов Велес,

Борис Чадлов, судија во Општинскиот суд – Титов Велес,

Благој Ангусев, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Титов Велес,

Џана Бабуновска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Титов Велес,

Валентина Петровска, директор на Општиот и правен сектор во АД „Благој Горев“ – Титов Велес,

Лорета Тодорова, стручен соработник во Општинскиот суд за прекршоци – Титов Велес,

Ангелина Босилкова, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Титов Велес,

Никифор Ивчев, стручен соработник во Општинското јавно правобранителство – Титов Велес,

Шефмет Адеми, стручен соработник во Општинскиот суд – Титов Велес,

Валентин Зафиров, стручен соработник во Општинскиот суд за прекршоци – Титов Велес,

Снежана Николовска, судија во Општинскиот суд – Титов Велес,

Лидија Димова, судија во Општинскиот суд – Титов Велес,

Виолета Мојсова, судија во Општинскиот суд – Титов Велес,

Јордан Лазаров, судија во Општинскиот суд – Титов Велес,

Бојчо Весов, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Титов Велес и

Трајче Ристов, претседател на Општинскиот суд за прекршоци – Титов Велес.

27. За судии во Основниот суд во Штип, се избрани:

Лидија Санева, стручен соработник во Општинскиот суд – Штип,

Лилјана Јанкова, стручен соработник во Општинскиот суд – Штип,

Стојанче Рибарев, стручен соработник и секретар на Окружниот стопански суд – Штип,

Костадинка Ѓорѓиева, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Штип,

Стојанка Бреслиска, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Штип,

Трајчо Мишев, судија во Општинскиот суд за прекршоци – Штип,

Софија Манева, стручен соработник во Општинскиот суд – Штип,

Сузанка Здравева, стручен соработник во Општинскиот суд – Штип,

Ацо Тасев, стручен соработник во Општинскиот суд – Штип,

Славчо Тасев, адвокат од Штип,

Јордан Цветков, судија во Општинскиот суд – Штип,

Мирјанка Гоцевска – Стефановска, секретар на Окружниот суд – Штип,

Миланчо Рамбабов, стручен соработник во Окружниот суд – Штип,

Николчо Лазаров, стручен соработник во Окружниот стопански суд – Штип,

Емилија Буриќ – Прошева, стручен соработник во Окружното јавно обвинителство во Штип,

Стојанче Параспуровски, адвокат од Штип,

Павлина Белчовска, судија во Општинскиот суд – Штип,

Солтир Ташков, судија во Општинскиот суд – Штип,

Олгица Јорданова, судија во Општинскиот суд – Штип,

Добре Илиевски, општински јавен правобранител во Штип,

Александар Наков, адвокат од Штип,

Нако Костов, адвокат од Штип и

Стојан Михов, судија во Општинскиот суд – Штип.

28. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2433/1

27 јуни 1996 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

629.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), а согласно член 221 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94), Владата донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Уредбата за начинот на утврдување на платите и другите надоместоци на вработените во дипломатско-конзуларните и другите претставништва на Република

Македонија во странство („Службен весник на РМ“ бр. 52/93), во член 1, по зборот: „странство“, точката се брише и се додаваат зборовите: „и акти за организација и систематизација на работите и задачите на Министерството за одбрана и Министерството за култура“.

Член 2

Во член 4, во заградата, по зборовите: „шеф на мисија“, се додаваат зборовите: „воено аташе и аташе за култура“.

Член 3

Во член 9, по зборот: „странство“ се додаваат зборовите: „и министерот за одбрана и министерот за култура“, а зборот „утврдува“ се заменува со зборот: „утврдуваат“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2021/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

630.

Врз основа на член 109 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА ЗВАЊАТА И УНИФОРМАТА НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат ознаките на звањата кои се изразуваат како чинови, видот, составот, бојата и кројот на униформата на судската полиција, дополнителните делови на униформата и посебните ознаки на униформата на судската полиција.

II. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ

Член 2

Судските полицајки и полицајци на униформата носат ознаки на чиновите.

а) Ознаки на чиновите

Член 3

За чиновите на судските полицајки и полицајци се утврдуваат следните ознаки:

1. Ознаката за чинот водник е со основа во тегет боја, а на двата попречни раба од еполетата пришиени се по еден сребрен ширит со дебелина 2,5 мм со сребрена ѕвезда во средината на полето.

Ознаката за приправник за водник е иста како и ознаката за чинот водник, освен наместо сребрен има бел ширит.

2. Ознаката за чинот постар водник е со основа во тегет боја, а на двата попречни раба од еполетата пришиени се по еден сребрен ширит со дебелина 2,5 мм со две сребрени ѕвезди поставени дијагонално во полето.

3. Ознаката за чинот виш водник е со основа во тегет боја, а на двата попречни раба од еполетата пришиени се по два сребрени ширити со дебелина 2,5 мм и меѓусебно растојание од 2,5 мм, со една сребрена ѕвезда во средината на полето.

Член 4

Еполетата има димензии 15,5/6/4,5 см, со влошка за зајакнување и со ластик или лепенка се навлекува на нарамниците и се закопчува со копче. При врвот еполетата завршува со тап агол.

Ѕвездата е четворокрака и се изработува во златна и сребрена варијанта со брусени рамни површини. Неа ја формираат осумте полудијагонали на квадратот, со распон на краците од 20 мм, а висина 6 мм. (Прилог бр. 9).

III. УНИФОРМА

Член 5

Судските полицајци имаат зимска и летна униформа.

1. Зимска униформа

а) Зимска униформа на судска полиција.

Член 6

Зимската униформа на судските полицајци се состои од: сако, панталони, баретка, кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, поткапа, ветровка со влошка, кожни нараквици, длабоки чевли и зимски чорапи – доколеници.

Член 7

Деловите од зимската униформа на судските полицајци го имаат следниот крој и боја:

1. Сакото е од камгарн (85% волна и 15% синтетика) со отворени ревери и благо изразен струк и е доволно комотно.

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни.

Ракавите на сакото се долги до половината на дланката на природно опуштена рака. Сакото однапред се закопчува со четири копчиња во бронзена боја со пречник од 22 мм на кои во вид на релјеф е изработено осумкрако сонце (прилог бр. 1). Копчињата се сопиени на десната страна од сакото на подеднакво меѓусебно растојание.

На сакото од надворешната страна, на градите и на долниот дел на двете страни се наоѓа по еден џеб со испуска и капак кој се закопчува со копче во бронзена боја со пречник од 16 мм на кое во вид на релјеф е изработено осумкрако сонце. Широчината на горните џебови е од 12 до 16 см, а должината од 14 до 19 см. Широчината на долните џебови е од 16 до 22 см, а должината од 18 до 23 см.

Нарамниците се од истиот материјал како и сакото, и истите до ракавот се со широчина од 60 мм, а при врвот се со широчина од 45 мм. Нарамниците со едниот крај се сопиени на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол, се закопчува до околу вратникот со копче во бронзена боја со пречник од 14 мм на кое во вид на релјеф е изработено осумкрако сонце.

Сакото одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 см од половината.

На околу вратникот на сакото на двата краја однапред се наоѓа ромбоид од истиот материјал од кое е изработено и сакото со должина од 4 см со широчина од 3,5 см, порабен со испуска со златножолта боја со широчина од 3 мм.

Сакото е темно тегет боја.

На горниот дел од десниот ракав на сакото, на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот е вишен правоаголен амблем со димензии 10,5 x 2,5 см., изработен од чоја со темно сива боја на кој со бели букви е извезено „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е опшиена жолта лента (Прилог бр. 2). На горниот дел од левиот ракав од сакото, на растојание од 8 см од

горниот раб на ракавот е вишен амблем во облик на штит со димензии 11,5 см х 9,5 см изработен од чоја со темно сина боја, на кој со бели букви е извезено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ под тоа „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, подвлечена со жолта линија по должината на целиот натпис, под која линија е извезено „JUDICIAL POLICE“, најдолу се наоѓа црна вага – симбол на правдата, а на целиот амблем, на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена жолта лента (Прилог бр. 3).

2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој со три надворешни фалти од страните имаат ширит од егализир светло сина боја, со широчина од 2 мм. Од двете страни и одзади на десната страна панталоните имаат по еден џеб и потребен број гајки за ремен.

Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см., а од внатрешната страна на долниот дел ногавиците се опшиени со лента. На предниот внатрешен дел на ногавиците е пришиена свилена постава.

Панталоните се со темно сина боја.

3. Баретка се изработува од камгарн и е со вообичаен крој.

На средината на баретката однапред, се носи ознака во форма на круг изработен од темно сина чоја со дијаметар од 3 см на која е извезен жолт ловоров венец во чија средина е впишано „РМ“.

Баретката е во темно сина боја.

4. Кошулата со долги ракави е изработена од пуплин или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во светло сина боја и е со вообичаен крој.

Крагната на кошулата има копчиња за прицврстување на вратоврската. Ракавите се нормални – во рачниот појас со две копчиња на манжетните и едно копче за затворање на отворот над манжетната.

5. Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен крој и должина, на која на 20 см од долниот крај е втиснат истоветен амблем како на левиот ракав од самото во размер 1:4.

6. Џемперот е со долги ракави, изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) во темно сина боја, со вообичаен крој и со рол крагна која се затвора со патент или копчиња. На ракавите на џемперот, се вишени истоветни амблеми како и на самото, а на местата на лактите има зајакнување од соодветен материјал темно сина боја. На џемперот има нараменици од истиот материјал, како и зајакнувањето на ракавите, кои се со иста форма и крој како нарамениците на самото. На левата страна на растојание од 20 см од горниот раб е поставен џеб, со отвор без капак порабен со ист материјал како зајакнувањето и со копче на средината.

Џемперот го носат судски полицајци кога работите и задачите ги извршуваат во затворена просторија.

7. Шалот е изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика), со вообичаена широчина и должина во оловно сива боја.

8. Поткапата е од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика), во темно сина боја и доволно долга да го заштитува вратот.

9. Ветровката со влошка е од мешавина на памучно-синтетичка ткаенина (50% памук и 50% синтетика), во темно сина боја и поставена со свилена ткаенина од соодветна боја. Од рамената до висината на градите и преку грбот е зајакната и има влошка која допира до ракавите што може да се вади. Ветровката има појас и кулавка кои се од иста ткаенина како и ветровката. Кулавката е изработена, така да ја покрива капата со заштитникот и поставена со свилена ткаенина во соодветна боја. Должината на ветровката достигнува до 25 см над колениците.

Ветровката има четири обични копчиња во еден ред кои се во иста боја, како ткаенината.

На левата и десната страна на градите се врежани вертикално поставени џебови, нормална големина кои се затвораат со патент – затворувач.

На долниот дел од двете страни ветровката има по еден длабок џеб со преклоп. Џебовите се широки од 18 до 22 см, а високи од 24 до 28 см. Под нив од страна се наоѓа уште по еден џеб со иста големина. Ветровката на левата страна од горе има внатрешен џеб, косо поставен.

На долниот дел на ракавите од ветровката има лента од истиот материјал долга 11 см и широка 4 см., која се закопчува со копче во иста боја како и ветровката. На оддалеченост од 6 см е сошито уште едно копче.

Ветровката има нараменици од иста ткаенина со широчина до ракавите од 60 мм, а при врвот 45 мм.

На ракавите на ветровката се вишени истоветни амблеми, како и на самото.

10. Кожните нараквици се вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно.

11. Длабоките чевли се вообичаен крој и без украси и во црна боја. Од внатрешната страна се поставени со крзно.

12. Зимските чорапи – доколеници се изработуваат од памучно предиво (70% памук и 30% синтетика) со вообичаен крој и имаат темно сина боја, а на 5 см. од горниот раб е втиснат истоветен амблем како на вратоврската.

б) Зимска униформа на судските полицајци

Член 8

Зимската униформа на судските полицајци се состои од: сако, панталони, здолниште, баретка, кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, ветровка со влошка, кожни нараквици, плитки чевли, чизми и зимски хулахоп чорапи.

Сакото, панталоните, кошулата со долги ракави, вратоврската, џемперот, шалот, ветровката со влошка и кожните нараквици од зимската униформа на судските полицајци, се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед како и соодветните делови од зимската униформа за полицајците, со тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската конструкција на жената.

Останатите делови од зимската униформа за судските полицајци го имаат следниот крој и боја, и тоа:

1. Здолништето е од камгарн темно сина боја со вообичаен крој, одзади со шлиц долг 20 см и со патент затворувач. Од внатре е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. На појасот има потребен број гајки за ремен и едно копче.

2. Баретката е од комгарн со вообичаен крој. Напред се носи ознака во форма на круг изработена од темно сина чоја, со дијаметар од 3 см., на која е изработен жолт ловоров венец во чија средина е впишано „РМ“.

3. Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати на прстите и петиците, во темно сина боја.

4. Чизмите се во вообичаен крој, црна боја, високи до коленици и без украс, а од внатрешната страна се поставени со крзно.

2. Летна униформа

а) Летната униформа

Член 9

Летната униформа на судските полицајци се состои од: кратка виндјакна, панталони, баретка, кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за дожд, плитки чевли и чорапи.

Член 10

Одделните делови од летната униформа на судските полицајци го имаат следниот крој и боја, и тоа:

1. Кратката виндјакна е од платно темно сина боја (50% памук и 50% синтетика), од внатре е поставена, со нашиен и превиткано поставен околувратник. Виндјакната се закопчува со патент-затворувач до под грлото, а реверите се прилагодени за отворање. На виндјакната, однапред на надворешната страна, се нашиени два цеба долу и еден деб на горната лева страна. На виндјакната одзади има вертикално поставени фалти на меѓусебно растојание од над 50 см. Виндјакната има појас, манжетни и дел од крагна изработени од плетен материјал.

Нарамениците на виндјакната се од иста ткаенина како виндјакната и со иста форма и крој како на рамениците на сабото.

Копчињата на цебовите и на рамениците се со иста боја, форма и големина, како и на сабото.

На ракавите на виндјакната се вишени истоветни амблеми, како и на сабото.

2. Панталоните се тергал од темно сина боја (65% волна и 35% синтетика) и се со ист крој, како и панталоните од зимската униформа и од предната страна имаат по три надворешни фалти.

3. Баретката се изработува од тергал и е од темно сина боја со ист крој како и баретката од зимската униформа, со таа разлика што на обете страни има дупчиња за проветрување. Однапред на средината на бортот на баретката се носи истоветна ознака, како и на зимската баретка.

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од платно – мешавина на памучни и синтетички влакна (67% памук и 33% синтетика), со нашиен и превиткано поставен околувратник. Кошулата со кратки ракави однапред е порабена, а се закопчува со копчиња со пречник од 10 см. од иста боја како и ткаенината од која е изработена кошулата. Кошулата во горниот дел е отворена.

На кошулата од напред на градите има два цеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Ширината на цебовите е од 12 до 14 см, а должината од 14 до 16 см. Испуската на цебовите е од 2,5 до 3 см.

Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина како и кошулата и се со иста форма и големина како на рамениците на сабото.

На кошулата на левиот и десниот ракав се вишени истоветни амблеми, како и на сабото.

5. Мантилот за дожд е од гумирана најлонска ткаенина и има кулапка прилагодена за вадење, како и ремен од иста ткаенина. Мантилот за дожд е прилагоден за прикопчување на влошката од ветровката.

Мантилот за дожд допира до половината на листовите на нозете. Се закопчува со четири копчиња во оловно сина боја. Однадвор од левата и десната страна на мантилот за дожд врежани се коси цебови со вообичаена големина.

Мантилот за дожд од околувратникот до средината на градите и преку плеќите зајакнат е со иста ткаенина. На плеќите под зајакнувањето, како и под поработ вишени е мрежеста ткаенина која овозможува испарување на потта. На задниот дел се наоѓа проред покриен со капак. Мантилот за дожд е во темно сина боја.

Нарамениците на мантилот за дожд се од ист материјал, како и мантилот и се со иста форма и големина како кај сабото.

На мантилот за дожд вишени се истоветни амблеми, како и на сабото.

6. Плитките чевли се со вообичаен крој, црна боја, со кожен или гумен фон.

7. Чорапите се темно сина боја (70% памук и 30% синтетика), со вообичаена форма и длабочина и зајакнати на петиците и прстите, а на 5 см над глуждот е втиснат истоветен амблем како и на зимските чорапи.

б) Летна униформа на судските полицајки

Член 11

Летната униформа на судските полицајки се состои од: кратка виндјакна, здолниште, панталони, баретка, кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за дожд, плитки чевли и хулахоп чорапи.

Член 12

Кратката виндјакна, панталоните, кошулата со кратки ракави, мантилот за дожд и плитките чевли од летната униформа на судските полицајки се изработени од истиот материјал и во иста боја и изглед како соодветните делови на летната униформа на судските полицајци, со тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската конструкција на жената.

Плитките чевли се со вообичаен крој, со потпетици и се во црна боја.

Останатите делови на летната униформа на судските полицајки го имаат следниот крој, боја и изглед:

1. Здолништето е од тергал и со крој, боја и изглед, како и зимското.

2. Баретката е од тергал со крој, боја и изглед како и зимската.

3. Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој во темно сина боја.

3. Делови што припаѓаат покрај зимската и летната униформа

Член 13

Покрај зимската и летната униформа на судските полицајки и полицајци им припаѓа и ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервен оквир, футрола за лисици за врзување, футрола за батериска лампа, футрола за клучеви и ремен со тока.

Ременот со шнола е од црна-бокс кожа, широк 50 мм и поставен е со иста кожа црна боја со црна шнола за дворедно закопчување, зајакната одоздола со елипсовидна црна кожа со широчина на 7 см., а должина 20 см.

Футролите за пиштол, резервен оквир, батериска лампа, клучеви и лисици за врзување се изработени од црна бокс кожа.

Ременот со тока е со ширина 40 мм изработен е од галантериска кожа во црна односно бела боја со дебелина од 2,5 – 3 мм. Токата е во елипсовидна форма, бронзена боја во чија средина е изработена вага (Прилог бр. 6).

Член 14

Покрај зимската и летната униформа, на судските полицајки им припаѓа и чанта, изработена од црна галантериска кожа.

IV. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ

Член 15

Судските полицајци на униформата носат посебни ознаки.

Посебната ознака која се носи во полето на ромбидот кој е нашиен на околувратникот на сабото во зимската униформа е цртежот „вага“ (прилог бр. 10).

На левиот деб од сабото, виндјакната и летната кошула се носи значка во композитна форма која се состои од правоаголно поле со широчина од 37 мм и височина 12,5 мм со триаголно извршување на средината високо 5 мм, во кое што е втиснат (или изграван) бројот на службената легитимација, под него уште едно правоаголно поле со височина од 5 мм и широчина 20 мм во кое пишува „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“ и најдолу кружно поле со дијаметар од 14 мм во кое е втиснат цртежот „вага“. Целата значка е висока 49 мм. Значката е метална, кована во легура „томбак“ со сребрена боја и метален сјај, а бројот на службената легитимација (платиниран црно), натписот и знакот се во релеф во висина од 0,9 мм. Значката се носи на кожна

подлога на која е фиксирана со флахови во три точки: две во горното правоаголно поле и една во кружното поле. Кожната подлога е во форма на варјашки штит со широчина од 45 мм и височина од 59 мм, кој на горната страна е продолжен во јазик со широчина од 20 мм и височина од 40 мм, на кој што се наоѓа илика за закопчување на копче со дијаметар 15 мм. Подлогата е изработена од црно обоена бокс кожа двострано, со полно преклопено обработување и на надворешните работи и на иликата. Помеѓу двете кожи се вметнува влошка за вкрстување на тенка и тврда пластична материја. Вкупната дебелина на подлогата треба да биде околу 2 мм (Прилог бр. 11).

V. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА

Член 16

Времето на носење на зимската и летната униформа и дополнителните делови на униформата го одредува министерот за правда во зависност од годишното време и климатските услови.

Летната униформа по правило се носи од 1 мај до 15 октомври.

Член 17

Ветровката, мантилот за дожд и другите делови на униформата кои имаат ремен, се носат закопчани со сите предвидени копчиња со отворени ревери и ремен.

Панталоните (зимски и летни) се носат така да под нив се гледаат чорапите кога се носат плитки чевли.

Член 18

Беџот на дежурниот се носи на преклопот на левиот џеб на саќото, винџакната или летната кошула.

Беџот е метален, во форма на круг со радиус од 3 см, а внатре е цртежот – вага, под цртежот стои зборот „дежурен“, а над цртежот стојат зборовите „судска полиција“. Од задната страна на беџот се наоѓа фиксирана игла за закачување. (Прилог бр.7).

Пишталката се носи во горниот лев џеб во саќото и на летната кошула, а гаџанот е прицврстен на нараманицата.

Член 19

Ременот со шиола, футролите за пиштол, за резервен оквир, за лисици за врзување и гумена палка се носат преку саќото.

Член 20

Баретката се носи над челото.

Член 21

Судските полицајци носат дополнителни делови на униформата само кога вршат работа за чие извршување е предвидено носење на тие делови на униформата.

Член 22

Доделено одликување на работник во судската полиција се носи над капакот на левиот џеб на униформата, во свечени прилики.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23


Прилозите од број 1 до број 11 се составен дел на оваа уредба.

Член 24


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1867/1
24 јуни 1996 година
Скопје


Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.



ПРИЛОГ БР. 1




ПРИЛОГ БР. 1




ПРИЛОГ БР. 2



ПРИЛОГ БР. 3



ПРИЛОГ БР. 4




ПРИЛОГ БР. 5




ПРИЛОГ БР. 6



ПРИЛОГ БР. 7



ПРИЛОГ БР. 8



ПРИЛОГ БР. 9



ПРИЛОГ БР. 10

631.

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/95, 30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШНИОТ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ**

1. Цените на услугите за превоз на патници и стока во внатрешниот железнички сообраќај формирани и применети според постојните прописи се определуваат како највисоки цени.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 година.

3. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1962/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

632.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/95, 30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ**

1. Цените на одделни комунални услуги формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се определуваат како највисоки цени и тоа:

- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување на чистотата во градови и населби (изнесување на смет); и
- други комунални услуги (погребални услуги).

2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведувањето на оваа одлука согласно определбите со Макроекономската политика.


3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за стопанство.

4. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 година.

5. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1961/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.



ПРИЛОГ БР. 11

633.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/95, 30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ПТТ УСЛУГИТЕ

1. Цените на ПТТ услугите формирани и применети според постојните прописи се определуваат како највисоки цени.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 година.

3. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1963/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

634.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/95, 30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД- ДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука и тоа:

- производство и промет на брашно тип „500“ и леб произведен од брашно тип „500“ од 600 грама;
- производство и промет на нафта и нафтени деривати;
- производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;
- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај;
- превоз на патници и стока во железничкиот сообраќај;
- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување на чистотата во градови и населби (изнесување на смет);
- други комунални услуги (погребални услуги);
- провизиите во платниот промет;
- дистрибуција на природниот гас, и
- услуги за задолжително осигурување на моторни возила

2. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1996 година.

3. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1960/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

635.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91, 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 7 ДО 13.10.1996 ГО- ДИНА

I

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 7. до 13.10.1996 година, изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации – 5,00 денари;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи – 2,00 денари;
3. На секој продаден возен билет во железничкиот и автобускиот (меѓународниот) сообраќај – 10,00 денари;
4. На секој продаден влезен билет во авионскиот сообраќај – 50,00 денари;
5. На секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби – 5,00 денари.

II

Придонесот на „Детска недела“ ќе се плаќа во маркици кои за таа намена ги издава Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1978/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

636.

Врз основа на член 2 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 24/92, 43/92 и 62/92) и член 17-6 од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на РМ“ бр. 36/75, 41/85, 10/79 и 38/91), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО ИМА РЕПУБЛИ- КАТА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат станите за продажба на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката.

Член 2

Станбениот простор што е предмет на продажба, големината на станбениот простор, динамиката на остварување на продажбата и почетната цена се утврдува со програма за Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија.

Член 3

Становите определени за продажба со оваа одлука се продаваат во готово или со 50% учество од вредноста на станот, а остатокот на вредноста на станот се исплатува на 48 месечни рати со месечна камата од 0,7%.

Член 4

Барањето за купување на станот се поднесува во подрачната единица на Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот и деловниот простор каде се наоѓа станот.

Член 5

За продажба на станот се склучува договор со кој се утврдува:

- адреса на станот,
- станот кој е предмет на продажба,
- цена на станот,
- начин на плаќањето,
- рокот на отплатата,
- висина на месечната рата,
- висина на месечната камата.

Составен дел на договорот за купопродажба на станот е хипотека или интабулација на недвижен имот во полза на Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија.

Договорот од став 1 на овој член го склучува овластеното лице од Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2000/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

637.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-27, ДЕЛНИЦА КОЧАНИ – ДЕЛЧЕВО, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 58 + 250-ДЕСНО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на бензинска пумпа со придружни содржини покрај магистралниот пат М-27, делница Кочани – Делчево, стационаж на км. 58 + 250 – десно, на КП број 2636 и 2686, КО „Истибања“, во м.в. „Сред Рид“, со вкупна површина од 1.399 м², на подрачјето на општината Винаца, чиј инвеститор ќе биде ППС „Вема“ од Винаца и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог-ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Со потпишувањето на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за определување на локацијата за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај магистралниот пат М-27, делница Кочани – Делчево, стационаж на км. 58 + 250 – десно, на подрачјето на општината Винаца, донесена од Владата на Република Македонија под број 23-1383/1 од 17.05.1993 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1932/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

638.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 36/90 и 62/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95 и 63/95), во членот 4 зборовите „30 јуни 1996 година“, се заменуваат со зборовите „31 декември 1996 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1998/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

639.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за развој и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
87.03		Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 97.02) вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот	

1	2	3	4
	„караван“ комби и тн.) и автомобили за трки:		
8703.2	– Други возила со клипни мотори и со палење, со помош на свеќички, освен со ротациони клипни мотори;		
8703.22	– – со зафатнина на цилиндрите над 1000 до 1500 см ³		
8703.221	– – – патнички автомобили, составени		
	а) Тип на возило „Пежо-106“ со кубатура 1.300 см ³	1 пар	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1946/1
1 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

640.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95 и 24/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОМУ „МЕТОДИ ПАТЧЕ“ – ОХРИД

1. За членови на Училишниот одбор на Основното музичко училиште „Методи Патче“ – Охрид се именуваат:

- Вера Буловска, наставник во ОУ „Христо Узунов“ – Охрид
- Горѓи Тодоровски, директор на Центарот за социјални работи – Охрид

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Број 17-57/3
10 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

641.

Врз основа на член 30, од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ – Скопје, со која за директор на Институтот повторно е избран проф. д-р Георги Мицковски, научен советник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-81/3
10 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

642.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. Се разрешува Светлана Карчева од должноста советник на министерот за здравство за меѓународна соработка, поради заминување на друго работно место.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1704/2
10 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

643.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕНИЕ ЗОГРАФСКИ“ – СКОПЈЕ

1. За директор на Центарот за образование и рехабилитација „Партение Зографски“ – Скопје се именува Трајко Трајковски, дипл. машински инженер, досегашен директор на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-61/6
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

644.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ДЕБАР**

1. Владата на Република Македонија дава согласност за републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа во Министерството за труд и социјална политика – Подрачна единица Дебар да се назначи Реџеп Кормемети, дипломиран машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1798/2
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

645.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ – СКОПЈЕ**

1. Се разрешува м-р Гордана Пецел од должноста помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје во Одделението за економско-финансиски работи, поради распоредување на други работи и задачи во Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1861/2
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

646.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ – СКОПЈЕ**

1. За помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје, во Одделението за план,

анализа и развој на здравственото осигурување, се назначува Лилјана Ивановска, доктор на медицина, досегашен советник – лекар во Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1862/2
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

647.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ – СКОПЈЕ**

1. За помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје, во Одделението за информатика, контрола и остварување на приходите се назначува Злате Шулески, досегашен програмер – координатор во Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1862/3
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

648.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ – СКОПЈЕ**

1. За помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје, во Одделението за финансиски работи, оператива и инвестиции, се назначува Герасим Тренчески, досегашен струген соработник за финансирање во Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1862/4
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

649.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1996 годна, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА, КАВАДАРЦИ, СТРУМИЦА, ШТИП, БЕРОВО, ВИНИЦА, ДЕЛЧЕВО, НЕГОТИНО, РАДОВИШ, КОЧАНИ, ПРОБИШТИП И ВАЛАНДОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи за општините Гевгелија, Кавадарци, Струмица, Штип, Берово, Винаца, Делчево, Неготино, Радовиш, Кочани, Пробиштип и Валандово да се назначи Славчо Муртовски, досегашен раководител на градилиште во ГП „Пелагонија“ ЕЕ VI градилиште – Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1891/2
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

650.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За потсекретар во Владата на Република Македонија се назначува Борис Тренески, досегашен помошник на секретарот на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/2
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

651.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на секретарот на Владата на Република Македонија кој ќе раководи со Секторот за

стручно-аналитички, нормативни и управни работи се назначува Марија Стојчева, досегашен советник во Владата на Република Македонија и началник на Одделението за подготвување на седници на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/3
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

652.

Врз основа на член 158, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува д-р Петар Наумоски, досегашен советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/4
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

653.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија и секретар на работно тело, се назначува Зоја Поленак, досегашен советник во Владата и секретар на работно тело.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/5
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

654.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија и секретар на работно тело се назначува Слободанка

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Доксим Дирлев, досегашен советник во Владата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/12
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

661.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Махир Зибер, досегашен уредник во Информативно – политичката редакција на албански јазик во Македонската радио телевизија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/13
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

662.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија и шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персонални работи, се назначува Илија Сапунџиоски, досегашен шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персонални работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/14
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

663.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија и шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персо-

нални работи, се назначува Костанда Пакетчиева, досегашен шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персонални работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/15
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

664.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија и шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персонални работи, се назначува Ратка Арминовска, досегашен шеф на Отсек во Одделението за кадровски и персонални работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1940/16
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

665.

Врз основа на член 22 од Законот за попис на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА

1. Од должноста претседател и членови на Државната пописна комисија, поради заминување на други должности се разрешуваат:

- а) претседателот
– Ристо Иванов
- б) членовите
– м-р Гордана Силјановска
– Благоја Тосковски
– Сервет Авзиу

2. За претседател и членови на Државната пописна комисија се именуваат:

- а) за претседател:
– Владимир Наумовски, министер без ресор
- б) за членови:
– Цемаил Хајдари, министер без ресор
– Ило Гајтаноски, заменик на министерот за внатрешни работи
– Мирјана Лазаревска, началник на Секторот за управни работи во Министерството за внатрешни работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1957/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

666.

Врз основа на член 88, став 1 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се именуваат:

- м-р Драгољуб Арсовски, помошник на министерот за финансии
- д-р Гале Галев, професор на Правниот факултет во Скопје
- Спасе Лазаревски, поранешен заменик на министерот за развој
- Кираца Трајковска, заменик директор на „Фершпед“ А.Д. – Скопје

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1958/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

667.

Врз основа на член 158, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За републички советник во Владата на Република Македонија, се именува Рајна Кртова – Чемерска, дипломиран правник, досега вработена во Агенцијата на САД за помош, во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1965/4
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

668.

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КАДРОВСКИ И ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува м-р Павле Рибарски од должноста началник на Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1966/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

669.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува м-р Павле Рибарски, досегашен началник на Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1966/2
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

670.

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КАДРОВСКИ И ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За началник на Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија се именува Панче Наумов, досегашен превземен работник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1967/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

671.

Врз основа на член 109 став 2 алинеја 1 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува начинот на вршењето на работите на судската полиција.

Член 2

Судската полиција се организира на начин со кој се обезбедува ефикасно извршување на работите и работните задачи во судот.

Член 3

Припадниците на судската полиција носат пропишана униформа со ознака на звањето и со други посебни ознаки, носат гумена палка и други средства за присилба и се вооружени со огнено оружје.

Член 4

Судовите имаат план за обезбедување.

Планот за обезбедување е прилагоден на големината на судот.

Планот за обезбедување содржи распоред на припадниците на судската полиција на работните места и нивни задачи при редовно и вонредно обезбедување.

Член 5

Планот за обезбедување што го донесува претседателот на судот се смета за службена тајна.

Член 6

Службените работи припадниците на судската полиција ги вршат врз основа на закон и посебните прописи за вршење на работите на судската полиција, планот за обезбедување на судот, како и на основа упатствата и наредбите на претседателот на судот.

Член 7

Припадникот на судската полиција во вршењето на службата може да употреби средства за присилба, како и огнено оружје, само под услови и на начин пропишани во Законот за судовите и Правилникот за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба.

Член 8

Судската полиција работи секојдневно и непрекинато.

Извршување на работите и работните задачи на судската полиција по работни смени се врши согласно со општ акт на судот.

Во вонредни ситуации, припадникот на судската полиција и кога не е на должност, должен е да се јави на работа по покана од старешината.

Припадникот на судската полиција е должен да го известат претседателот на судот за секое напуштање на местото на живеење во слободното време.

Член 9

Претседателот на судот на судската полиција во вршењето на службените задачи, особено:

а) непосредно ја организира судската полиција и се грижи за нејзино успешно и законско работење и унапредување на обезбедувањето во судот;

б) врши распоред на полицајците на должност и им обезбедува пропишан одмор;

в) одржува пропишан ред, дисциплина;

г) се грижи за одржување на исправноста на оружјето и опремата на полицијата и нивно редовно снабдување;

д) учествува во организирањето на општо и стручно образование на припадниците на судската полиција;

е) контактира со надворешни странки од делокругот на својата работа.

Член 10

Припадниците на судската полиција особено треба:

а) да ги познаваат работите и работните задачи за чие извршување се распоредени, како и да ги познаваат правилата на службата, законските и други прописи врз основа на кои ја вршат службата;

б) да ги познаваат правилата за ракување и употреба на оружјето и другата опрема која им е дадена за службена употреба;

в) да ја примаат навреме работната должност и работните задачи да ги вршат без прекин до добивање на наредната смена;

г) да ја вршат работната должност спрема определените упатства за извршувањето на работите и работните задачи и при нивното извршување да применуваат средства, мерки и методи на работа во согласност со пропишаните овластувања;

д) да одржуваат врска со старешината на судската полиција и меѓусебно да се помагаат;

е) да го спречуваат нарушувањето на редот во судот;

ж) да алармираат навремено надлежниот старешина за она што ќе го уочат во работата;

з) да носат уредна и чиста униформа за време на работата по прописите и да се избричени и пристројно потстрижени;

с) да го чуваат својот углед и угледот на судот со своето однесување во службата и надвор од неа;

и) да не се оддалечуваат од работното место и определен простор за движење.

Член 11

Припадниците на судската полиција го спречуваат пристапот на неповикани лица во судот и околу судот.

За таа цел тие можат да задржат и легитимираат секое лице кое влегува во судот или непосредно се приближува до судот и за тоа веднаш да ја известат полицијата.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1314/1
11 јуни 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Вlado Поповски, с.р.

672.

Врз основа на член 109 став 2 алинеја 2 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛБА ОД СТРАНА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со овој правилник поблиску се определуваат условите и начинот на употребата на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба од страна на припад-

ниците на судската полиција при извршувањето на работите и работните задачи во судот и околу судот.

Под други средства на присилба во смисла на став 1 од оваа точка се подразбираат: физичка сила и хемиски средства.

Член 2

Припадникот на судската полиција може да го употреби огненото оружје или другите средства на присилба спрема лица на начин определен со овој правилник.

Член 3

При употребата на огнено оружје или други средства на присилба припадникот на судската полиција е должен да го чува животот на други лица.

Член 4

Кога постојат можности и услови за употреба на повеќе средства на присилба, а ќе се употреби средството на присилба што со своите последици е најлесно за лицето спрема кое се применува, ако со неговата примена се обезбедува извршување на службената задача.

Член 5

Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош или заплашување, не се смета за употреба на огнено оружје во смисла на овој правилник.

I. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 6

Припадникот на судската полиција при вршењето на службените работи и работни задачи може да употреби огнено оружје по сопствена иницијатива или по наредба на старешината ако не може да го совлада отпорот со физичка сила.

При вршење на службени работи, припадниците на судската полиција можат да употребат огнено оружје во судот и околу судот, во следниве случаи:

- а) да го заштитат животот на присутните во судот;
- б) да спречат бегство на лице затечено во вршење на кривично дело кое се гони по службена должност, ако постојат основи на сомнение дека ќе употреби огнено оружје, во судот и околу судот;
- в) да одбијат од себе непосреден напад со кој се загрозува нивниот живот; и
- г) да одбијат напад на судот.

Во случаите од став 2 на овој член, припадниците на судската полиција ќе употребат огнено оружје само ако со употреба на физичка сила, гумена палка или други средства на присилба не можат да ја обезбедат службената работа.

Напад во смисла на одредбите од алинеите а) и б) од оваа точка постои, ако е противправен и е извршен со огнено оружје, опасно орудије или друг предмет со кој може да се загрози животот односно ако е извршен од страна на две или повеќе лица на места и во време кога не може да се очекува помош или од страна на физички посилено лице или од лице кое се служи со посебна вештина.

Член 7

Употребата на огнено оружје, предвидена во член 6, под в) и г) и во членот 8 од овој правилник не е дозволена во случај на бегство на жена чија бременост е видлива.

Поради ограниченоста на просторот во кој делува судската полиција пред или во тек на дејствијата задолжително се известува полицијата, ако е потребно ќе се побара содејство.

Член 8

Припадникот на судската полиција кога врши служба под непосредно раководство на старешина, огнено оружје може да употреби само по наредба на старешината.

II. УПОТРЕБА НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

Член 9

Припадникот на судската полиција може да употреби гумена палка или физичка сила, заради совладување на активен или пасивен отпор на лице, физички напад над припадник на судската полиција и друго лице, нанесување повреди на друго лице, самоповредување и предизвикување на материјална штета, напад на објектот што припадникот на судската полиција го обезбедува.

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со употреба на оружје, орудија, други предмети или со физичка сила (се оттргнува, бори, турка, засолнува со разни предмети и сл.) и на тој начин го оневозможува припадникот на судската полиција да ја изврши службената работа. Поттикнување на отпор се смета како активен отпор.

Пасивен отпор постои кога лицето не ќе се одзове на повикот или на законитите наредби на припадникот на судската полиција со тоа што ќе се стави во таква положба (ќе легне на почвата, ќе клекне, се фати за некој предмет, застане и не сака да оди и сл.), со која го оневозможува извршувањето на службеното дејствие.

Ако лицето дава пасивен отпор, гумена палка, по правило не се употребува, освен ако со пасивниот отпор ја оневозможува интервенцијата на припадникот на судската полиција, ако нема други можности таквиот отпор да се совлада или ако употребата на поблагите средства останала без успех.

Како употреба на гумена палка и на физичка сила се сметаат удар со палка односно зафати и други вештини за одбрана или напад, со кои се принудува на послушност лицето, према кое се применува мерката.

Припадникот на судската полиција е должен да престане да ја употребува гумената палка и физичката сила штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна на лицето против кое е употребен.

Член 10

При употреба на гумена палка припадникот на судската полиција не смее да употребува гумена палка врз виталните делови на телото (удар по глава, стомакот и слабината и други осетливи делови на телото).

Гумена палка не смее да се употреби спрема лица кои се очигледно болни, стари и изнемоштени, или тешки инвалиди како и спрема жени чија бременост е видлива, освен ако таквите лица со огнено оружје односно со друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на припадникот на судската полиција што ги спроведува или на друго лице, или ако дадениот отпор не може на друг начин да се совлада и да се воспостави нарушениот ред и мир, во судот и околу него.

Член 11

Во вршењето на работите и работните задачи припадник на судската полиција може да употреби хемиско средство и тоа само ако е потешко нарушен редот и мирот од страна на повеќе лица, ако дошло до масовна тепачка или до побуна, ако повеќе лица откажат послушност, ако едно или повеќе лица се забарикадирале во судската просторија или на друг начин ги спречуваат припадниците на судската полиција да дојдат до нив, како и во случај кога според одредбите на овој правилник е дозволена употреба на огнено оружје.

Член 12

Хемиски средства спрема поголем број лица можат да се употребат само по одобрение на претседателот на судот или лицето што го заменува, а вон од работното време по одобрение на дежурното службено лице во судот.

Член 13

Припадникот на судската полиција при спроведување на лице врз кое интервенирал, таквото лице ќе го врзе, ако за тоа добие писмен налог од надлежниот орган.

Надлежен за издавање писмен налог е претседателот на судот.

Припадникот на судската полиција иако не добил писмен налог, може да ги врзе сите лица кои при спроведувањето даваат отпор, се обидат да бегат, вршат напад врз службено лице или врз друго лице како и кога основано претпоставува дека може да дојде до самоповредување или до самоубиство на лицето што го спроведува и врз кое интервенира, како и во друг случај кога основано може да се посомнева дека лицето што го чува ќе се обиде да беге.

Припадникот на судската полиција е должен при извршувањето на задачите да го врзе лицето што сторило кривично дело за кое може да се изрече казна затвор од 15 години или потешка казна, доколку не добие од надлежниот орган писмен налог таквото лице да не го врзува.

Врзување нема да се примени врз лица што се очигледно болни, изнемоштени или тешки инвалиди, спрема жените лишени од слобода чија бременост е видлива, без оглед на стореното кривично дело, освен ако таквите лица со огнено оружје или со друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на припадникот на судската полиција кој ги извршува задачите или на друго лице.

Член 14

Припадникот на судската полиција може да го врзе лицето лишено од слобода или друго лице кое во судот дава таков отпор што на друг начин не може да се совлада ниту да се обезбеди ред.

За врзувањето во случајот од став 1 на оваа точка припадникот на судската полиција е должен веднаш да го извести претседателот на судот, а по работното време дежурниот истражен судија.

Врзувањето се укинува кога ќе престанат причините поради кои тоа е определено.

Член 15

Врзувањето според овој правилник, се врши со врзување на рацете со лисци или со синџири на начин со кој не му се нанесуваат телесни повреди на лицето што се врзува. Врзувањето на нозете може да се изврши по исклучок кога тоа ситуацијата го налага.

Врзување на друг начин (ставање во прангин, врзување за столб во кругот на установата и сл.) е забрането.

Член 16

Припадникот на судската полиција може привремено да го издвои и да го смести во посебна просторија лицето кое поради своите постапки претставува сериозна опасност за безбедноста на службените и други лица.

Во случајот од став 1 на оваа точка припадникот на судската полиција е должен веднаш да го извести претседателот на судот, по работното време дежурниот истражен судија.

Член 17

Во случаите од членот 15 став 1 и член 17 став 1 на овој правилник претседателот на судот, односно дежур-

ното лице е должно веднаш да преземе мерки во однос на лицето лишено од слобода или друго лице спрема кое е преземена мерката врзување односно издвојување, заради решавање на овие случаи во согласност со прописите на Законот за кривичната постапка и Законот за судови.

III. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА**Член 18**

За секоја употреба на огнено оружје и на други средства на присилба припадникот на судската полиција веднаш составува писмен извештај до претседателот на судот и министерот за правда, во кој внесува податоци за лицето спрема кое применил огнено оружје или друго средство на присилба, како и да ги назначи причините за тоа и начинот на употреба на огнено оружје и на други средства на присилба. Непосредниот старешина веднаш по приемот на извештајот ги проверува наводите во извештајот и заедно со свое мислење за правилноста и оправданоста на преземените дејствија и извештајот го доставува на претседателот на судот и на министерот за правда.

Член 19

Во случај на оцена дека може да дојде до потешко нарушување на редот и мирот, претседателот на судот односно лицето што го заменува, а по работното време дежурниот истражен судија, веднаш го известуваат Министерството за внатрешни работи и бараат помош ако припадниците на судската полиција не се во состојба самите да воспостават ред. За ова дејствие веднаш се известува министерот за правда.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 20**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-1315/1
11 јуни 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Поповски, с.р.

673.

Врз основа на член 109 став 2 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ НА ОБЛЕКАТА, ЧЕВЛИТЕ И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА ОПРЕМА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се утврдува времето на траење на облеката, чевлите и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција.

Член 2

Времето на траењето на одделни делови на униформата се определуваат на 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 96 и 120 месеци.

II. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА

1. Зимска униформа

Член 3

1. Времето на траење на поодделни делови на униформата за судски полицајци изнесува:

- за две кошули со долги ракави, две вратоврски и два пара зимски чорапи (доколеници) – 12 месеци;
- за блуза, сако, панталони, баретка (со две навлаки) – 36 месеци;
- за длабоки чевли – 24 месеци;
- за џемпер и ветровка со влошка – 36 месеци;
- за капа, кожни нараквици, поткапа и шал – 60 месеци.

Член 4

Времето на траење на поодделни делови на униформата за полицајки изнесува:

- за две кошули со долги ракави, две вратоврски и пет пара зимски хулахоп-чорапи – 12 месеци;
- за капа-баретка, сако, здолниште и панталони – 18 месеци;
- за џемпер и ветровка со влошка – 36 месеци; и
- за кожни нараквици, чизми, ремен со шиола и шал – 60 месеци.

2. Летна униформа

Член 5

1. Времето на траење на поодделни делови на униформата за судски полицајци, изнесува:

- за еден пар плиткы чевли и четири пара чорапи – 12 месеци;
- за кратка виндјакна, два пара панталони и баретка – 24 месеци;
- за три кошули со кратки ракави со нараменици – 36 месеци; и
- за мантил за дожд – 60 месеци.

Член 6

Времето на траење на поодделни делови на униформата за судските полицајки изнесува:

- за два пара плиткы чевли и шест пара чорапи – 12 месеци;
- за две здолништа, два пара панталони, баретка и кратка виндјакна – 24 месеци;
- за три кошули со кратки ракави со нараменици – 36 месеци, и
- за мантил за дожд – 60 месеци.

Член 7

Времето на траење на деловите на кои што припаѓаат покрај на зимската и на летната униформа за судските полицајци и полицајки:

- за ремен – 48 месеци;
- за ремен со шиола и футрола за пиштол, резервен оквир, лисици за врзување, батериска ламба и клучеви – 60 месеци;
- за чанта за полицајките – 72 месеци.

Член 8

На припадниците на судската полиција нема да им се заменат деловите на униформата по истекот на предвиденото време на траење пропишано со овој правилник, во случај на боледување, за онолку месеци за колку припадникот на судската полиција се наоѓа на боледување, или за онолку месеци за колку што извршувал други работи и задачи, а за чие извршување не носел

униформа или ако до пензонирањето по сила на законот му преостанале помалку од 12 месеци.

Член 9

Ако на припадникот на судската полиција во рок од 6 месеци од денот на примањето на униформата му престане работниот однос, истата ја враќа, а вратената униформа се дава на користење на друг припадник на судската полиција.

Член 10

Припадникот на судската полиција кој ќе ја оштети униформата или делови од истата, освен при вршење на службени задачи, ја надоместува со свои средства и ја заменува со нова.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-1316/1
11 јуни 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Поповски, с.р.

674.

Врз основа на член 109 став 2 алинеја 6 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ВНАТРЕШНИТЕ ОДНОСИ ВО СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со овој правилник поблиску се определуваат внатрешните, меѓусебни односи на припадниците на судската полиција.

Член 2

Судската полиција заради успешно извршување на службените задачи мора да развива и негува меѓусебно почитување, разбирање и помагање.

Член 3

Старешината на судската полиција раководи и издава писмени или усни наредби на припадниците на судската полиција за извршување на службени работи или задачи.

Усна наредба може да се издаде преку телефон или курир само во случај кога не може да биде издадена писмено.

Припадникот на судската полиција кога ќе прими усна наредба, може да бара од старешината наредбата писмено дополнително да се потврди.

Член 4

Наредбите што ги издава овластениот старешина мораат да бидат потполни, јасни и благовремени, така што припадникот на судската полиција може да ги сфати и разбере.

Старешината кога издава наредба е должен да обезбеди средства за успешно извршување на задачите.

По извршената наредба, припадникот е должен да поднесе извештај на старешината, кој ја издал наредбата. Извештајот се поднесува во писмена форма.

Член 5

Ако поради посебно оправдани причини припадникот на судската полиција, кој треба да ја изврши наред-

бата смета дека во одредениот рок не ќе може да ја изврши примената наредба, за тоа ќе го извести старешината кој ја издал, ќе ги наведе причините и ќе предложи да се продолжи рокот на извршувањето на наредбата.

Старешината одлучува по дадениот предлог.

Член 6

Меѓу припадниците на судската полиција е задолжително поздравувањето и отпоздравувањето.

Припадник на судската полиција помлад по функција и положба е должен прв да поздрави.

Кога припадник на судската полиција се обраќа на граѓанин или кога нему му се обраќа граѓанин, должен е да го поздрави.

За време на свирење или пеење на државната химна, припадниците на судската полиција стојат во став „мирно“. Ако се во униформа и со баретка на главата, поздравуваат со рака сè додека свирењето на химната заврши. Ако се во цивилна облека поздравуваат стоејќи, како и останатите грѓани.

Припадниците на судската полиција, по правило не поздравуваат, ниту отпоздравуваат во следните случаи:

- кога управува со автомобил или други превозни средства;
- кога се наоѓа во трамвај, тролбус, автобус и воз во движење, како и од задното седиште на моторцикл;
- за време на јадење, потстрижување, бричење, здравствен преглед и сл.

Член 7

Припадниците на судската полиција меѓусебно се ословуваат со „господин“, „госпоѓо“, „госпоѓице“, додавајќи го звањето или полагајот.

Во општењето со граѓаните и други лица, припадниците на судската полиција ги ословуваат со „господине“, „госпоѓо“, „госпоѓице“ и им се обраќаат со зборот „Вие“.

На повик од старешината, припадник на судската полиција се јавува со „повелете господине“, или „госпоѓо“, додавајќи го звањето или полагајот.

Член 8

Припадниците на судската полиција кои меѓусебно не се познаваат, а дојдат во личен контакт, должни се еден на друг да се претстават.

Претставувањето се врши на тој начин што работникот помлад по положба, звање или функција е должен да му се претстави на постариот, соопштувајќи му го името и презимето, звањето, а по потреба и други податоци. Помладиот по функција ја пружа раката за да се ракува со постариот, дури тогаш кога тоа постариот ќе го стори. Претставувањето се врши стоејќи. Оние кои дотогаш седеле, се должни да станат, освен во случаите кога практично тоа не е можно.

Член 9

Припадникот на судската полиција е должен да се јави на старешината:

- кога за првпат стапува на работа;
- кога времено заминува од службата и кога ќе се врати;
- кога заминува на друго работно место;
- пред заминување во странство и по враќање;
- во други случаи по барање на старешината, по потреба на службата или кога бара остварување на свои права.

Во случаите кога се работи за оддалечување од местото на работењето, старешината може на припадник на судската полиција да му го ускрати правото на оддалечување кога потребите во службата тоа го бараат.

Припадниците на судската полиција кои времено заминуваат од органот (на службен пат, годишен одмор,

боледување, странство и сл.), се јавуваат пред заминувањето и по враќањето, на старешината.

Припадник на судската полиција кој сака да патува во странство по приватна работа, мора претходно да се обрати на старешината заради добивање одобрување за патување.

Припадник на судската полиција е должен на старешината да му пријави: оддалечување од местото на живеење подолго од 12 часа.

Член 10

Вршејќи го надзорот и контролата над работењето на судската полиција, старешината на судската полиција се запознава со:

- проблемите во службата, примената на позитивните прописи, дали правилно се извршуваат наредбите и каква е постапката према граѓаните;
- ефикасноста во работата;
- спроведувањето на планот за работа – личното усовршување и стручната подготвеност за вршење на работата;
- меѓусебните односи на припадниците на судската полиција;
- состојбата на опремата која се наоѓа кај припадниците и правилноста во ракувањето, сместувањето и чувањето.

Старешината на судската полиција врши контрола на припадниците на судската полиција, по потреба, во зависност од степенот на способноста за самостојно извршување на задачите и личната одговорност за безбедноста и правилното вршење на службата.

Старешината контролата ја врши:

- со непосредно присуство и увид во вршењето на службата односно извршувањето на задачите од страна на припадниците на судската полиција;
- преку поднесоци за активноста на припадниците;
- преку разговори пред и по извршување на задачите и во врска со нив.

Старешината може да врши контрола во секое време.

Во вршењето на контролата старешината води сметка за угледот на работникот над кого се врши контрола.

При вршењето на контролата, старешината укажува на неправилните постапки и пропусти на припадниците и ги подучува како во иднина да постапуваат.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-1317/1
11 јуни 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Поповски, с.р.

675.

Врз основа на член 85 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА СУДИТЕ И СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО СУДОТ И НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – СЕКТОР ЗА СУДСТВО

Член 1

Со овој правилник се уредува издавањето, содржната, образецот и одземањето на службените легитимации на судите, службените лица во судот и на службените лица во Министерството за правда – Сектор за судство.

Член 2

За издадените и одземените службени легитимации во Министерството за правда се води евиденција.

Службената легитимација се издава за време на траењето на основот по кој е издадена.

Член 3

Носителот на легитимацијата кој ја изгубил службената легитимација или на друг начин останал без неа, веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена го известува министерот за правда, со кое ги изнесува и причините и се отвара постапка за издавање на нова, а за старата во евиденцијата се става забелешка.

Член 4

Носителот на службената легитимација на кого ќе му престане работниот однос или биде распореден на друго работно место веднаш ја предава легитимацијата во Министерството за правда.

Во случај на непрередавање, а престанал основот по кој е издадена, по службена должност министерот ја поништува легитимацијата и за тоа го известува старешината на органот, а во случај кога е поништена легитимација на старешина – непосредно повисокиот старешина на органот.

Член 5

Службената легитимација е во големина од 7,5x11,5 см.

Кориците на службената легитимација од надворешната страна се од кожа, во темно сина боја, а на предната страна во горниот дел пишува „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ – Министерство за правда, назив „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

Внатрешната страна на кориците се од бела боја.

Првата внатрешна страна содржи „Република Македонија, Министерство за правда“, место за фотографија во боја со големина 2,5x3 см простор каде што се запишува името и презимето на носителот на легитимацијата, функцијата и назив на установата каде се наоѓа на работа, регистерски број на легитимацијата. Во горниот лев агол е заштитниот знак на божицата на правдата.

На службената легитимација се втиснува печатот од Министерството за правда и потписот на министерот за правда или овластено лице.

Втората внатрешна страна на службената легитимација ги содржи следните податоци: датум, месец и година на раѓање, живеалиште и дата на издавањето.

Третата внатрешна страна на службената легитимација ја претставува симболот божицата на правдата која во десната рака држи терезија високо подигната, а во левата рака, спуштена со меч чиј врв го допира тлото. Божицата е во златна боја, со рамка чија горна половина е со бела боја на која пишува „Република Македонија“, а долната половина е со лвовор венец со златна боја.

Член 6

Образецот на службената легитимација е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-1318/1
11 јуни 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Поновски, с.р.

Корица

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Прва внатрешна страна

Заштитен
знак

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

име

презиме

работно место

на работа

Место за печат

Потпис на министерот

Рег. бр. _____


Втора внатрешна страна

роден-а

живсалиште

дата на издавање

Трета внатрешна страна



676.

Врз основа на член 109 став 2 алинеја 4 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО
ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦА ШТО СЕ ПРИ-
МААТ НА РАБОТА ВО СУДСКА ПОЛИЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за психофизичките способности што треба да ги поседуваат

лицата што се примаат за работници на утврдени работни места во судската полиција.

Член 2

Лице што се прима за работник на утврдени работни места во судската полиција се смета дека е психофизички способно, ако на лекарскиот преглед пред примането на работа се утврди, дека не боленува од ниедна од следните болести и дека нема ниедна од следните повреди и мани:

1. сите психози и делиријантни состојби;
2. деменции без оглед на етиологијата;
3. психопати;
4. токсикомани, вклучувајќи го тука и хроничниот алкохолизам;
5. умна заостанатост, дури и од најлесен степен, вклучувајќи ги и граничните случаи (интелектуална тапост);
6. епилеписја во сите форми, како и конвулзивни кризи од друга етиологија;
7. јасно изразени неуротски тегоби;
8. органски нервни заболувања кои ја отежнуваат подвижноста и правилното функционирање на екстремитетите;
9. заразни заболувања на кожата или заболувања на кожата кои предизвикуваат гадење;
10. венерични заболувања;
11. заболувања на органите за дишење и органите за варење кои предизвикуваат непријатен здив;
12. туберкулоза во сите форми;
13. хронични заболувања на белите дробови или бронхијална астма;
14. органски заболувања на срцето или на крвожилниот систем;
15. анемија;
16. хронични заболувања на црниот дроб или на панкреасот;
17. гушавост;
18. шеќерна болест;
19. пролапс, кила, хидрокела или сперматокела;
20. конгенитални малформации односно стечени деформитети на телото;
21. деформитет на градниот кош или рабетиот столб што го отежнува дишењето односно ја ограничува подвижноста;
22. потполн или делумен недостаток на екстремитетите или фатеност, вкочаност, атрофија, намалување на моторната сила, искривување, скратување на екстремитетите и сл.;
23. астеничност или угоеност;
24. заболување или мани на органите за вид што битно ја намалуваат видната функција (диплопија), обострано силно солзење, трајна фотофобија и шашливост;
25. некоригираната острина на видот на секое око да изнесува најмалку 0,8;
26. нормално распознавање на бои;
27. заболување на востибуларниот апарат со изразени растројувања на рамнотежата;
28. на оддалеченост од 6 метри од секое уво да се чуе шепот.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-1319/1
11 јуни 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Поповски, с.р.

677.

Врз основа на член 30-д од Законот за јавно обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 80/92, 19/93, 9/94, 9/96), министерот за правда донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ И ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛЕГИ-
ТИМАЦИИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ И
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ**

Член 1

Со овој правилник се уредува издавањето, содржината, образецот и одземањето на службените легитимации на јавните обвинители и нивните заменици.

Член 2

За издадените и одземените службени легитимации во Министерството за правда се води евиденција.

Службената легитимација се издава за време на траењето на основот по кој е издадена.

Член 3

Носителот на легитимацијата кој ја изгубил службената легитимација или на друг начин останал без неа, веднаш а најдоцна во рок од 3 дена го известува министерот за правда, со кое ги изнесува и причините и се отвора постапка за издавање на нова, а за старата во евиденцијата се става забелешка.

Член 4

Носителот на службената легитимација на кого ќе му престане работниот однос или биде распореден на друго работно место веднаш ја предава легитимацијата во Министерството за правда.

Во случај на непредавање, а престанал основот по кој е издадена, по службена должност министерот ја поништува легитимацијата и за тоа го известува старешината на органот, а во случај кога е поништена легитимацијата на старешина – непосредно повисокиот старешина на органот.

Член 5

Службената легитимација е во големина од 7,5x11,5 см.

Кориците на службената легитимација од надворешната страна се од кожа, во темно сина боја, а на предната страна во горниот дел пишува „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ – Министерство за правда, назив „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

Внатрешната страна на кориците се од бела боја.

Првата внатрешна страна содржи „Република Македонија, Министерство за правда“, место за фотографија во боја со големина 2,5x3 см простор каде што се запишува името и презимето на носителот на легитимацијата, функцијата и назив на установата каде се наоѓа на работа, регистарскиот број на легитимацијата. Во горниот лев агол е заштитниот знак на божницата на правдата.

На службената легитимација се втиснува печатот од Министерството за правда и потписот на министерот за правда или овластено лице.

Втората внатрешна страна на службената легитимација ги содржи следните податоци: датум, месец и година на раѓање, живеалиште и дата на издавањето.

Третата внатрешна страна на службената легитимација ја претставува симболот божницата на правдата која во десната рака држи терезија високо подигната, а во левата рака, спуштена со меч чиј врв го допира тлото. Божницата е во златна боја, со рамка чија горна

половина е со бела боја на која пишува „Република Македонија“, а долната половина е со лоровор венец со златна боја.

Член 6

Образецот на службената легитимација е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1321/1
11 јуни 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Поповски, с.р.

Корица

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**

**СЛУЖБЕНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА**

Прва внатрешна страна

Заштитен
знак

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

имс

презиме

работно место

на работа

Место за печат

Потпис на министерот

Рег. бр. _____

Втора внатрешна страна

роден-а

живсалиште

дата на издавање

Трета внатрешна страна



678.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републиката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Милутинци – општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-1690/1
2 јули 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геол. инж. **Димитар Цонов, с.р.**

24

СПОГОДБИ

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работните односи, Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комуналното стопанство, занаетчиството и претпријатијата за професионално оспособување и вработување на инвалиди на Македонија и Одборот на работодавачи при Здружението на комуналните дејности на Стопанската комора на Македонија на 24.06.1996 година, склучија

**СПОГОДБА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОМУНАЛНИТЕ
ДЕЈНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Важењето на Колективниот договор на комуналните дејности на Република Македонија се продолжува за две години, сметано од 20.07.1996 година.

2. Комисијата за следење на примената на Колективниот договор ќе изготви анализа на досегашната примена на Договорот, со предлози за евентуални изменувања и дополнувања, заради негова поцелисходна примена.

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Синдикат	Одбор
на работниците во угостителството туризмот, комунално стопанство, занаетчиство и претпријатија за професионално оспособување и вработување на инвалиди на Македонија	на работодавачите на Здружението на комуналните дејности на Стопанската комора на Македонија

Претседател
Димитрија Богатиновски, с.р.

Претседател,
Петар Лазовски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак помеѓу тужителот Дончевски Гоце од Скопје, с. Волково на ул. „102“ бр. 9, против тужената Кети Дончевска – Стружанчева од Скопје, сега во Австралија – Мелбурн со непозната адреса.

Се повикува тужената Кети Дончевска – Стружанчева да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот или да постави полномошник кој ќе ја застапува во спорот. Во спротивно, по истекот на овој

рок во смисла на чл. 84 од ЗПП ќе и биде поставен привремен застапник од редот на адвокатите во Скопје кој ќе ја застапува тужената во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје I-Скопје, VIII.П.бр. 2382/96. (273)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар врз основа на чл. 84 ст.2, т. 4 од ЗПП на тужениот Трајковски Захарије од с. Д. Бањица сега со непозната адреса во спорот за раскинување на договор за поклон, а по тужба на тужителката Трајковска Љубица од с. Д. Бањица – гостиварско, му постави привремен застапник адвокат Агрон Салиу од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот во постапката за раскинување на договор за поклон се додека истиот или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 647/96. (275)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по тужбата на Зоранчо Јефтимовски од Тетово, ул. „180“ 18/25 блок 70 против Драгица Јефтимовска рд. Илиева од Винаца, ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 39.

Се повикува тужената Драгица Јефтимовска од Винаца сега со непозната адреса во Италија, да се јави во рок од 30 дена во Општинскиот суд во Тетово или да одреди свој полномошник, а доколку тоа не го стори преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ја застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 802/96. (274)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мавије Јашари од с. Слатина, Тетовско. против тужениот Имер Јашари од с. Слатина Тетовско сега со непозната адреса во Германија.

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со непозната адреса, по објавувањето на огласот во рок од 30 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката, а старател ќе биде поставен преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 993/96. (276)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мирмете Камилџи од с. Отушиште Тетовско против тужениот Аљаудин Камилџи од с. Отушиште, Тетовско сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Аљаудин Камилџи да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ во судот или да одреди свој полномошник. По истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 83/96. (271)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Алији Изет од с. Гургурница, Тетовско против тужениот Бакија Хазби од с. Гургурница – Тетовско, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Бакија Хазби да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот или да одреди свој полномошник.

Доколку во одредениот рок не се јави на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1511/95. (272)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужител Ајдари Асип Куртиш од Куманово ул. „Тодџ Мендол“ бр. 44 против тужената Рамизе Етем Реџеми од Скопје с. Сингелик, сега со непозната адреса во Република Турција.

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење, се повикува да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ пред Општинскиот суд во Куманово или да постави свој полномошник кој ќе ја застапува во спорот. Во спротивно по истекот на овој рок во смисла на чл. 84 од ЗПП на тужената Рамизе Етем Реџеми за привремен застапник ќе и биде поставена Јадранка Јовановска стручен соработник во овој суд кој ќе ја застапува тужената се до правосилното окончување на овој спор.

Општински суд во Куманово, VII.П.бр.1305/96. (277)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 212/95 од 06.VI.1996 година, ја одобри програмата за финансиска и сопственичка трансформација над АД „Илинден“ – Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1513)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 926/94 од 06.VI.1996 година, ја одобри програмата за финансиска и сопственичка трансформација над АД „Бебика“ – Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1514)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 334/96 од 07.VI.1996 година, над ПП „Атлантис Комерц“ – Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1515)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 454/95 од 29.V.1995 година, над ПП „Дитрих Траде“ – Охрид, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1516)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 400/96 од 19.VI.1996 година, над ПП „Галаксија“ – Охрид, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1518)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека се отвора стечајна постапка против должниците: Ст. бр. 129/95, ПП „Сте-мар“ – Битола од 24.II.1995 година, Ст. бр. 378/96 ПП „Трапез“ – Прилеп од 21.V.1996 година, Л. бр. 106/96, ПП „Маритор“ – Прилеп од 22.V.1996 година, Л. бр. 109/96 – ПП „Алиде“ – Битола од 03.VI.1996 година, Л. бр. 94/96 – ППТУ „Декор комерц“ – Охрид од 12.VI.1996 година, Л. бр. 148/96 – ППТ „Пром кики“ – Струга од 12.VI.1996 година, Ст. бр. 300/96, ПП „Ненмар“ – Струга од 17.VI.1996 година, Ст. бр. 126/96, 499/96 ПП „Магпромет“ – Прилеп од 17.VI.1996 година, Л. бр. 100/96, ПП „Свент“ – Битола од 21.VI.1996 година, Л. бр. 162/96, ПП „Фил комерц“ – Битола од 21.VI.1996 година, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1509)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 181/96 од 07.VI.1996 година, над ПП „УНО ФОРТЕ“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1510)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 760/96 од 28.V.1996 е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „АЛБЕРТ ЈУНИОР“ од Скопје ул. „Маршал Тито“ бр. 12/9.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2-1/6.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1550)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 234/95 од 29.V.1996 е отворена стечајна постапка над должникот ИП „СКОПСКИ ТЕКСТИЛ“ од Скопје, ул. „Тале Христов“ бр. 2.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Зафиров Трајан од Скопје ул. „821-A бр. 96, тел. 712-430.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.07.1996 год. во 8,30, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1587)

Со решение Ст. бр. 73/95 од 8.05.1996 година на Окружниот стопански суд во Штип е одобрено склученото присилно порамнување помеѓу стечајниот должник ПОС „Полет“ Делчево и доверителите под следните услови:

Се задолжува ПОС „Полет“ Делчево на доверителите да исплати 50% од утврдените побарувања во номинален износ, во рок од 1 година сметано од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Исплатата ќе се врши во пари, стока, пренесување на права на доверителите во висина на побарувањата што треба да се платат или на друг начин по договор на странките.

Склученото порамнување има правно дејство и према доверителите што не ги пријавиле своите побарувања како и према доверителите што учествувале во постапката а нивните побарувања се отворени, ако дополнително се утврдат.

Решението за присилно порамнување стана правосилно на ден 12.06.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1561)

Окружниот стопански суд во Штип објавува со решението Ст. бр. 377/95 од 22.05.1996 година стечајната постапка над ДОО „Неметали“ Штип привремено е запрена за период до 12 месеци сметано од правосилноста на решението, а претпријатието продолжува со работа согласно чл. 80 ст. 1 од Законот за трансформација на претпријатијата во општествениот капитал.

Против ова решение доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1564)

Окружниот стопански суд во Битола со решенија Л. бр. 153/96 од 17.06.1996 г. за ПП „БИ АЈАЛ КОМЕРЦ“ Битола, Л. бр. 147/96 од 12.06.1996 година за ПП „ФАНГА“ Охрид Л. бр. 141/96 од 5.06.1996 г. за „АВАНГА“ Прилеп, Л. бр. 166/96 од 26.06.1996 г. за ПП „ТАК ГОГ“ Битола Л. бр. 159/96 од 25.06.1996 година за ПП „9-ти Септември“ Битола, Л. бр. 163/96, од 25.06.1996 г. за ППТ „КЕЧКА“ Битола, Л. бр. 156/96 од 24.06.96, за ПП „ТЕГЕЛМАН“ Битола, Л. бр. 165/96 од 28.06.1996 г. за ПП „ДРВО ПОД“ Струга Ст. 437/96 од 12.06.1996 година за ПП „ОМ-ЕНГИНЕРС“ Струга, Ст. бр. 458/96 од 12.06.1996 г. за ТП „ТРО САРАЈ“ Охрид, Ст. 461/96 од 12.06.1996 г. за УПП „ГЕМИНИ“ Охрид, Ст. 371/96 од 12.06.1996 г. за ПП „ФИНГО КОМЕРЦ“ с. Вевчани Ст. бр. 416/96 од 12.06.96, за ПП „ДИГО КОМЕРЦ“ Охрид, Ст. 434/96 од 12.06.1996 г. за ПП „КАЛМА“ Струга Ст. 413/96 од 12.06.96 за „ВАН-НИ“ Охрид Ст. 395/96 од 12.06.96 за ПП „Кремко“ Битола, Ст. 401/96 од 12.06.1996 г. за ПП „БОН САНС“ Битола, Ст. 467/96 од 12.06.96 г. за ППТУ „Думбо“ Охрид, Ст. 377/96 од 25.06.1996 г. за ЗЗ „СИМО Трено“ с. Пуста Река Крушво, Ст. 128/96 26.06.96, за ПП „ДЕЈЧЕ СПОРТ“ Прилеп Ст. 440/96 од 26.06.1996 година, за ПП „КЕМ КОМЕРЦ“ Струга, отворените ликвидациони односно стечајни постапки не се спроведуваат и се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1563)

Окружниот стопански суд во Штип објавува со решението Ст. бр. 118/95 од 24.04.1996 година стечајната постапка над ДОО „Градинар“ од Св. Николе е запрена, согласно чл. 83 ст. 1 од Законот за трансформација на претпријатијата во општествени капитал.

Против решението доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1348/94 од 12.06.1996 година го одобри присилното порамнување на должникот Претпријатие за производство и внатрешен промет „БЕЛ КАМЕН“ ДОО од Кавадарци со седиште на ул. „Народна Младина“ бр. 11 и неговите доверители со следната содржина.

Должникот Претпријатие за производство и внатрешен промет „БЕЛ КАМЕН“ ДОО од Кавадарци должен е да ги исплати обврските према доверителите 100% во рок од две години сметано од денот на одобреното присилно порамнување. Ова порамнување има правно дејство и према доверителите чии побарувања стасале за наплата до 12.06.1996 година како не учествувале во постапка за присилно порамнување како и према доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување и нивните побарувања се оспорени доколку накнадно истите бидат утврдени. Извршните исправи и други одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувањата према должникот можат да се извршат само под услов на ова порамнување.

Ова решение има сила на извршна исправа.

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство и внатрешен промет „БЕЛ КАМЕН“ ДОО Кавадарци поведена по пријави на Заводот за платен промет на Република Македонија.

Експозитура Кавадарци со решение Ст. бр. 1348/94 од 17.02.1996 година.

За в.д. директор на Претпријатието за производство и внатрешен промет „Бел камен“ ДОО од Кавадарци со седиште на ул. „Народна Младина“ бр. 11 се назначува лицето Темков Јордан дипломиран правник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1554)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 183/96 од 28.06.1996 година заклучена е стечајната постапка над должникот СКОК „ВАРДАР“ од Скопје кеј „13 Ноември“ бб. Скопје. Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1555)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1012/95 од 6.VI.1996 година заклучена е стечајната постапка над должникот ДОО „ФАКОМ ПРОЕКТ“ од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1577)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 29/95 од 6.VI.1996 година заклучена е стечајната постапка над должникот ДОО „ФАКОМ-ПРОИЗВОДСТВО“ ул. „Александар Македонски“ бб.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1578)

Со решение Ст. бр. 298/94 од 26.06.1996 година е заклучена стечајната постапка над АДМС „Техноунион“ од Струмица, со решение Л. бр. 51/94 од 26.06.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над ИЗС „Мако Импекс“ Струмица.

По правосилноста на решенијата овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на стопанските претпријатија.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1557)

Окружниот стопански суд во Битола со решенија Ст. бр. 113/96 од 13.06.1996 година за ПП „БЕ-НИ -КО“ Прилеп, Ст. бр. 896/94 од 26.06.1996 г. за ТП „Центромаркет“ Прилеп, Ст. 1211/95 од 25.06.1996 година за „ФИЛЕКС“ Битола, Ст. бр. 95/96 од 26.06.1996 за ПП „Тонза“ од Охрид Ст. 554/95 од 15.12.1995 г. отворените стечајни постапки према погоре наведените должници се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1562)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решение Л. бр. 35/96 од 21.06.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над ТП „Билјана“ Штип со решение Л. бр. 15/96 од 26.06.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над ППС „Планекс“ Струмица, со решение Л. бр. 63/96 од 13.06.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над ТП „Вим“ Струмица со решение Л. бр. 54/95 од 13.06.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над ТП „Лаки ел“ с. Петралинци, Струмица поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата, претпријатијата ќе се бришат од регистарот на стопанските претпријатија.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1560)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 709/96 од 26.06.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „ЗАГРОС С. Ј.“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 24/19 со жиро сметка 40100-601-194114.

За ликвидационен управник се определува Илија Законски од Скопје ул. „Рузвелтова“ бр. 54 тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидационот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационот должник на 20.VIII.1996 година во 10.50 часот во соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1553)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 737/96 од 28.06.1996 година е отворена ликвидационата постапка над должникот Трговско претпријатие „МКМ“ од Скопје ул. „Народен фронт“ бр. 5/5 со жиро сметка 205692.

За ликвидационен управник е одреден Спирос Митревски од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34 тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидационот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидационот совет со пријава во два

Се повикуваат дојрителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во

„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.07.1996 год. во 9 часот соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1540)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 679/96 од 25.VI.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проф. рехабил. и вработување на инвалиди „ХАРОГРАФ“ увоз-извоз – Скопје ул. „III Македонска Бригада“ бр. 3/33 со ж. сметка 40100-603-19441

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од Скопје тел. 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.VII.1996 год. во 11.00 часот соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1544)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 648/96 од 25.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, услуги и трговија „БЕКА АБ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, с. Којлија со жиро сметка 40100-601-350493.

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од Скопје тел. 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.VII.1996 година во 11.00 часот соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1545)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 510/96 од 27.05.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „ГРАФИКА 2“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Киро Крстевски“ бр. 3-6, со ж. с-ка 40100-601-253246.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.09.1996 година во 9.00 часот соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1546)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 701/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТИПУ „ТИЈАР КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје со жиро сметка 40100-601-337643.

За ликвидационен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.08.1996 год. во 8.30 часот соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1580)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 721/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТИПУ „АТМОБИЛ“ д.о.о. Скопје, ул. „Б. Рајковик“ бр. 26 со жиро сметка 40100-601-349121.

За ликвидационен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4, тел. 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.08.1996 година во 8.30 соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 639/96 од 25.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот.

Претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало од Куманово „БУМЕРАНГ“ увоз-извоз ул. „III МУБ“ бб со ж-ска 40900-601-10628.

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, тел. 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.VIII.1996 год. во 10.50 часот соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1582)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 647/96 од 25.VI.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги, транспорт и шпедиција „ЛОКО-ТРЕЈД“ ул. „Дон Кенеди“ бр. 22-6 со ж-сметка 40100-601-312279.

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, тел. 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник“ на до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.08.1996 год. во соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1583)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението IV Л.бр. 753/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги и туризам „ЧУЛИ“ ДОО Гостивар од с. Четране – Гостивар.

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир, ул. „Зеленгора“ бр. 22 тел. 203-487 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже дополнително.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението IV Л.бр. 750/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за производство, трговија и услуги „ЗАФИРОСКИ“ увоз-извоз Ц.О. Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 46 Скопје.

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир, ул. „Зеленгора“ бр. 22 тел. 203-487 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже дополнително.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 671/96 од 25.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и услуги „МЕТРО-МАК“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7-4/11 со ж-ска 40100-601-146209.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37 телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 2.09.1996 год. во 9 ч. соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1530)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 716/96 од 26.05.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „КОМПАНИЈА ЕНЕС КОМЕРЦ – 95“ Д.О.О. увоз-извоз од Скопје, ул. „Че Гевара“ бр. 93 со ж-ска 40100-601-355208.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, тел. 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.09.1996 год. во 9 часот соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението IV Л.бр. 678/96 од 24.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Електротехничка задруга за производство, услуги, сервис, кооперација и промет „АМПЕР“ ц.о. од Скопје, кеј „13 Ноември“ кула 2/1.

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже дополнително.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1532)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 677/96 од 24.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за туризам, производство и трговија „КОЛО-СЕЈУМ“ експорт-импорт, д.о.о. од Скопје, ул. „Георги Димитров“ бр. 28/2-15.

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже дополнително.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1533)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 650/96 од 19.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Акционерско друштво за производство и инженеринг „БИ-МЕКС“ д.о. Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 28.

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1534)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 591/96 од 10.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие „ХРАСТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Шумадија“ бр. 3/2-4.

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од Скопје ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1535)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 736/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „НИ-СА КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје од Скопје ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4-2 и бр. на ж.с-ка 40100-601-3312128.

За ликвидационен управник е одреден Марко Гурчиновски ул. „Љубо Петровиќ“ бр. 8 Скопје тел. 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 23.08.1996 година во 12.00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1547)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 735/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно претпријатие со внатрешна и надворешна трговија, шпедиција и туризам „АЛФА“ д.о.о. Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 74/24 и бр. на ж.с-ка 40100-601-196402.

За ликвидационен управник е одреден Марко Гурчиновски ул. „Љубо Петровиќ“ бр. 8 Скопје тел. 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 23.08.1996 година во 12.00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1548)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 758/96 од 28.01.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, промет и услуги „ПРИНЦИ-ГРАДБА“ од Скопје ул. „Сердарот“ бр. 4/10 со ж.с-ка 40100-601-340539.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109/III-34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два

примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже дополнително.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1566)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 692/96 од 25.01.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот ТУП „ЕНЕС-КОМЕРЦ“ с. Рашче, Скопје, со ж.с-ка 40120-601-54000.

За ликвидационен управник е одреден Христов Тодор, ул. „В.С.Бато“ 43/50, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.08.1996 година во 11.30 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1567)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 744/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие „ТЕЛЕКС“ од Скопје ул. „Радинска“ бр. 21/2-21 со жиро сметка 40100-601-74374.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите дополнително ќе биде закажано.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1569)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 733/96 од 28.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие „ПРВИ МАЈ КОМЕРЦ“ од Скопје ул. „Градски трговски центар“ бб. со жиро сметка 40100-601-329655.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите дополнително ќе биде закажано.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1570)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 640/96 од 25.01.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за друшки сообраќај, надворешен и внатрешен промет со стоки „РИЗВАН“ Ц.О. с. Романовце, Куманово со ж.с-ка 40900-601-12365.

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, тел. 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.08.1996 год. во 11.00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1584)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 732/96 од 28.06.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „ВАЈСАЛ“ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Војдан Чернотрински“ бр. 42 со ж.с-ка 40100-601-299910.

За ликвидационен управник е одреден Срболоб Глигоров од Скопје ул. „Париска“ бр. 2-г тел. 252-353.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително ќе се закаже.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1586)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Акционерско друштво во мешовита сопственост „ТРОТЕК-СТИЛ – Заеднички служби“ АД со ПО Скопје. (3191)

Тркалезен печат под назив: АВДИУ КОМЕРЦ Пр. на големо и мало увоз-извоз Скопје. (3185)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за консалтинг услуги „ТУФА“ ц.о. Скопје. (3186)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие на големо и мало, увоз извоз „ДАЦ КОМЕРЦ“ Скопје. (3187)

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за производство и промет на големо и мало „АЛДЕНА“ ц.о. експорт-импорт Скопје. (3190)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Свидетелства за завршено I и II година издадени од ЕМУЦ „Никола Тесла“, Скопје на име Жарко Алексос, Скопје. (3183)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од УСО „Браќа Миладиновци“ Скопје на име Зоран Јованоски, Скопје. (3184)

Тековна сметка бр. 9030/35 и чекови од бр. 2195717-2195719 издадени од Охридска банка АД Скопје на име Колески Димитрија, Охрид. (3185-а)

Тековна сметка бр. 7157/43 и чекови од бр. 2144661, 2144662 и 2198921 издадени од Охридска банка ад, Охрид на име Стојаноска Уранија, Охрид. (3186-а)

Пасош бр. 314232/94 издаден од УВР Крива Паланка на име Боби Стоичковски ул. „Лозановска“ бр. 12. Крива Паланка. (3192)

Пасош бр. 0536291/94 издаден од УВР Скопје на име Сашо Петрушевски ул. „Гиго Михајловски“ бр. 2-III/33, Скопје. (3193)

Пасош бр. 331662 на име Јованов Трајче ул. „Маркова“ бр. 12/5 Т. Велес. (3194-а)

Пасош бр. 80716 издаден од ОВР Струга на име Борова Јасмин с. Корошишта Струга. (3195-а)

Пасош бр. 541974/94 издаден од ГУВР Скопје на име Роберт Станојковски ул. „Дебарца“ бр. 58, Скопје. (3082-а)

Чековна картичка бр. 5762/39 и чекови бр. 043724, 043728, 057441, 057442, 057444 од 140051 до 140059 од бр. 140081 до 140110 и од бр. 140116 до 140118 и 140070 на име Галев Бошко с. Муртино, Струмица. (3198-а)

Тековна сметка бр. 9164-75 и чекови од бр. 764307 до 764335, 764340, 764340 од бр. 764342 до 764348 на име Мацовска Жаклина с. Моноспитово, Струмица. (3199-а)

Свидетелство за V одделение издадено од ОУ „Марко Цепенков“ с. Зелениково Скопје на име Ристевски Горан, с. Н. Село, Скопје. (3200-а)

Свидетелство од II, III и IV година издадено од УСО „Никола Карев“ Скопје на име Оливер Богоевски ул. „Думајска“ б. 13-6, Скопје. (3072-а)

Пасош бр. 0712620 издаден од ОВР Делчево на име Орце Стоичков ул. „Маршал Тито“ бр. 10, Делчево. (3037-а)

Пасош бр. 140324 издаден од ОВР Струга на име Рамадани Рухи с. Бицево, Струга. (3188-а)

Пасош бр. 0119115 издаден од ОВР Струмица на име Коцева Убавка с. Куклиш, Струмица. (3189-а)

Пасош бр. 478149 издаден од УВР Скопје на име Митевски Блаже ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19/III-1, Скопје. (3190-а)

Свидетелство издадено од УСО „Коле Неделковски“ Титов Велес на име Зоран Љупков, ул. „ЈНА“ бр. 8, Т. Велес. (3189)

Решение бр. 11-2918/95 на име Зоран Басевски, Скопје. (3107)

Решение Уп. бр. 25-1458/96 на име Невенка Спасовска, Скопје. (3108)

Решение Уп. бр. 25-2221/96 на име Мевлудин Исмаили, Скопје. (3109)

Чековна карта бр. 0010848784 и чекови од бр. 0003297982 до 0003297995 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Елизабета Дуковска, Скопје. (3099)

Чековна карта бр. 0108006.98 и чекови од бр. 0003099123 до 0003099132 и од бр. 0002048721 до 0002048728 издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Живка Пауновска, Скопје. (3100)

Чековна картичка бр. 0038535.26 и чекови од бр. 0003011363 до 0003011372 издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Надежда Димовска, Скопје. (3101)

Чековна карта бр. 0087116.97 и чекови 0003308576, од бр. 0003103071 до 0003103073 и 0003103075 издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Јован Петровски, Скопје. (3102)

Чековна картичка бр. 27060-59 и чекови од бр. 10699101 до 10699106 издадени од Стопанска банка а.д., Скопје на име Цена Томиќ, Скопје. (3103)

Чековна картичка бр. 0002818571 и чекови од бр. 0002936655 до 0002936659 издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Билјана Трајковска, Скопје. (3104)

Чековна картичка бр. 0110653.72 и чек бр. 0001681858 издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Јулијана Гроздановска, Скопје. (3106)

Решение Уп. бр. 11-879/86 на име Мирчо Кралев и Иван Новески, Скопје. (3153)

Решение Уп. бр. 18-1252/ 2-96 за компензациона работа издадено во Скопје на ТП „ВЕНТЕРМ“, Скопје. (3154)

Решение Уп. бр. 12-5108/84 на име Росица Павлова, Скопје. (3155)

Решение Уп. бр. 25-4835/94 на име Ацо Доневиќ, Скопје. (3156)

Чековна картичка бр. 65045-04 и чекови од бр. 3288016 до 3288022 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Цвета Крстевска, Скопје. (3157)

Чековна картичка бр. 21377-94 и чекови од бр. 2947815 до 2947830 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Павлина Пејовска, Скопје. (3158)

Чековна картичка бр. 7103-76 и чекови од бр. 2636099 до 2636105 издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Елисавета Јовановска, Скопје. (3159)

Чековна картичка бр. 0029794.96 и чекови од бр. 0002455000 до 000245006 издадени од Комерцијална банка АД, Скопје на име Ташко Штеријов, Скопје. (3160)

Чековна картичка бр. 0105734.04 и чекови од бр. 0002762869 до 0002762871 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сашко Ристоски, Скопје. (3161)

Чековна картичка бр. 0029522-46 и чекови од бр. 11034711 до 11034720, 10844281 до 10844290 и 07971551 до 07971560 издадени од Стопанска банка на име Марија Црвенковска, Скопје. (3162)

Чекови од бр. 0002990223 до 0002990232 од тековна сметка бр. 010204981 издадени од Комерцијална банка а.д., Скопје на име Милка Здравева, Скопје. (3163)

Чековна картичка бр. 5490669 и чекови од бр. 0000917292 до 0000917300 издадени од Поштенска штедилница Д.О.О., Скопје, на име Душан Велески, Скопје. (3164)

Чековна картичка бр. 6805-75 и чекови бр. 2500079, 2500080 и 2500081 издадени од Комерцијална банка ад, Скопје на име Илија Гоцевски, Скопје. (3165)

Чековна картичка бр. 0002752606 и чек бр. 0070003060933 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Крунослав Кратовалиев, Скопје. (3166)

Чековна картичка бр. 63689-34 и чекови од бр. 2471697 до 2471700 издадени од Комерцијална банка ад, Скопје на име Тодорче Зафировски, Скопје. (3167)

Чековна картичка бр. 0118952.55 и чекови од бр. 0002955726 до 0002955736 и од бр. 0003175346 до 0003175348 издадени од Комерцијална банка ад, Скопје на име Наско Чапар, Скопје. (3168)

Чековна карта на полномошникот Елена Косевска, бр. 00037961 и чекови бр. 0002477046 до 0002477048 издадени од Комерцијална банка ад, Скопје на име Голуб Косевски, Скопје. (3169)

Работна книшка на име Антонио Камчевски, Скопје. (3170)

Работна книшка на име Драган Георгиевски, Скопје. (3171)

Работна книшка на име Виолета Димкоска, Скопје. (3172)

Работна книшка на име Дело Деловски, Скопје. (3173)

Работна книшка на име Светлана Дончевска, Скопје. (3174)

Работна книшка на име Славко Петковски, Скопје. (3175)

Работна книшка на име Блаже Ангеловски, Скопје. (3176)

Работна книшка на име Муадин Несими, Скопје. (3177)

Работна книшка на име Дарко Велков, Тетово. (3178)

Работна книшка на име Невен Карески, Скопје. (3179)

Работна книшка на име Цветанка Панговска, Скопје. (3180)

Работна книшка на име Живко Сиљановски, Скопје. (3181)

Свидетелство за завршена II година издадено од Машинско училиште „Гоце Делчев“ – Скопје на име Горан Чекаловиќ, с. Кучевиште, Скопје. (3182)

Пасош издаден од МВР Титов Велес на име Рогужаров Ристе, с. Башино, Титов Велес. (3134-а)

Пасош бр. 696255 издаден од УВР Струмица на име Влахов Герас, ул. „Спиро Захов“ бр. 5/12, Струмица. (3203)

Работна книшка на име Дервишоски Беџет, с. Велешта, Струга. (3204)

Пасош бр. 701036 издаден од УВР Скопје на име Таир Таир, ул. „Црноок“ бр. 10А, Скопје. (2806-а)

Лична карта и чековна картичка бр. 7919-01 и чекови од бр. 2368692 до 2368695 издадени од Комерцијална банка А.Д. Скопје на име Верица Трајановска, Скопје. (3135-а)

Решение Уп. бр. 25-369 од 2.02.1995 година на име Брава Мухедин, Скопје. (3135)

Чекови бр. 3131235 и 3131236 издадени на тековна сметка бр. 18420/08 од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Мена Темелковска Скопје. (3133)

Работна книшка на име Сафет Муртезани, Скопје. (3110)

Работна книшка на име Наташа Милованчева, Скопје. (3111)

Работна книшка на име Азра Омеровиќ, Скопје. (3112)

Работна книшка на име Зоранчо Јованоски, Скопје. (3113)

Работна книшка на име Миодраг Галиќ, Скопје. (3132)

Работна книшка на име Таки Донку, Скопје. (3134)

Работна книшка на име Роберт Трајчев, Скопје. (336)

Решение Уп. бр. 3361/95 и бр. 25-1389 на име Афет Асановски, Скопје. (3114)

Решение за упис Уп. бр. 25-2990/95 на име Милица Марковиќ, Скопје. (3115)

Чековна картичка бр. 0018322.09 и чекови бр. 0001714213, 0001714214, 0001714215 и 0001714217 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје, на име Бранислава Бојчин, Скопје. (3116)

Чековна карта бр. 18574-87 и чекови бр. 10755569, 10755570 и 10755571 издадени од Стопанска банка а.д.

Скопје, на име Валентина Србиновска, Скопје. (3117)

Работна книшка на име Марина Коцева, Скопје. (3118)

Работна книшка на име Анита Ајтова, Скопје. (3119)

Работна книшка и здравствена легитимација издадени во Скопје на име Илми Камбери, с. Радуша, Скопје. (3120)

Пасош бр. 280612/94 издаден од УВР Скопје на име Васил Фотевски бул. „АВНОЈ“ 6-III/9, Скопје. (3194)

Пасош бр. 670204/95 издаден од УВР Гостивар на име Мудесаре Стафаи ул. „ЈНА“ бр. 308, Гостивар. (3194-а)

Пасош бр. 670205/95 издаден од УВР Гостивар на име Даут Стафаи ул. „ЈНА“ бр. 308, Гостивар. (3195)

Пасош бр. 155937/93 издаден од УВР Скопје на име Ѓоко Маркоски ул. „Социјалистичка Зора“ 13-II/1, Скопје. (3196)

Пасош бр. 477553/94 издаден од УВР Скопје на име Билге Емин бул. „АСНОМ“ бр. 16-I/12, Скопје. (3197)

Пасош бр. 124275/93 издаден од УВР Скопје на име Сетула Амети с. Глумово, Скопје. (3198)

Пасош бр. 46273/93 издаден од УВР Тетово на име Зибери Хиџет с. Селце, Тетово. (3199)

Пасош бр. 409135/94 издаден од УВР Тетово на име Иљаз Рамадани с. Селце, Тетово. (3200)

Пасош бр. 573810/95 издаден во Скопје на име Гоце Темелковски ул. „М. Митевски“ бр. 10/7-1, Скопје. (3201)

Пасош бр. 277282/94 издаден од УВР Скопје на име Фатмир Бајрами ул. „Македонско Косовска бригада“ бр. 38/26, Скопје. (3202)

Пасош бр. 168930 издаден од ОВР Штип на име Демиров Вежди ул. „Косовска“ бр. 55/1, Штип. (3241)

Пасош бр. 0440613 на име Пирузева Оливија ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 18, Охрид. (3242-а)

Пасош бр. 091780 издаден од УВР Гостивар на име Селим Нуредини, Гостивар.

Пасош бр. 112497/93 издаден од УВР Крива Паланка на име Стојан Петровски с. Крстов Дол, Крива Паланка. (3134)

Пасош бр. 818232/95 издаден од УВР Скопје на име Велимир Ѓорѓевиќ, ул. „Ленинова“ бр. 14-А, Скопје. (3135)

Пасош бр. 604844/95 издаден од УВР Скопје на име Ратомирка Ицовска ул. „Наум Чикаров“ бр. 46/II-14, Скопје. (3136)

Пасош бр. 703423/95 издаден од УВР Скопје на име Екрем Куртиш ул. „Гарсија Гарка“ бр. 23, Скопје. (3137)

Пасош бр. 571169/95 издаден од УВР Скопје на име Вера Брајановска ул. „Максим Ѓорки“ бр. 21/1, Скопје. (3138)

Пасош бр. 751170/95 издаден од УВР Скопје на име Златко Брајановски ул. „Максим Ѓорки“ бр. 21/1, Скопје. (3139)

Пасош бр. 809073/95 издаден од УВР Штип на име Лазарчо Панев ул. „М. Ацев“ бр. 25, Штип. (3140)

Пасош бр. 000379/92 издаден од УВР Скопје на име Ирфет Алидсми ул. „Ордан Чопела“ бр. 64-А, Скопје. (3141)

Пасош бр. 156479/94 издаден од УВР Скопје на име Владо Василевски ул. „М. Митевски“ бр. 11-II/12, Скопје. (3142)

Пасош бр. 821111/96 издаден од УВР Скопје на име Биљана Спасиќ ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 2-I/5, Скопје. (3143)

Пасош бр. 449175/95 издаден од УВР Скопје на име Дејан Петровски ул. „Марко Орешковиќ“ бр. 46, Скопје. (3144)

Пасош бр. 749321/95 издаден од УВР Скопје на име Олгица Туфа ул. „В.С. Бато“ бр. 9-I/16, Скопје. (3145)

Пасош бр. 564856/95 издаден од УВР Скопје на име Албин Чресловник ул. „Петар Попарсов“ бр. 36/3, Скопје (3146)

Пасош бр. 059757/95 издаден во Скопје на име Назим Саиди с. Глумово, Скопје. (3147)

Пасош бр. 57727/93 издаден од УВР Скопје на име Борче Дојчиновски ул. „Данбас“ бр. 8, Скопје. (3148)

Пасош бр. 429612/94 издаден од УВР Скопје на име Сузана Дојчиновска ул. „Данбас“ бр. 8, Скопје (3149)

Пасош бр. 427284/94 издаден од УВР Скопје на име Тања Дуковска бул. „Јане Сандански“ бр. 109-1/33, Скопје. (3150)

Пасош бр. 283846/94 издаден од УВР Скопје на име Аринда Крлиу ул. „Методија Митевски“ бр. 8, Скопје. (3151)

Пасош бр. 113566/92 издаден од УВР Берово на име Сашко Корчовски с. Русиново, Берово. (3188)

Пасош бр. 0696186/95 издаден од УВР Струмица на име Узунов Витан ул. „Солунска“ бр. 39, Струмица (3138)

Пасош бр. 014757/95 на име Андоноски Мирослав ул. „Г. Петров“ бр. 37, Кичево. (3189-а)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на РМ бр. 38/93), ДОО „АГРОХРАНА“ – РАДОВИШ, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. ДОО „АГРОХРАНА“ – РАДОВИШ, во општествена сопственост отпочнува постапка за трансформација на општествен капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96).

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на ДОО „АГРОХРАНА“ – РАДОВИШ е на ул. „Маршал Тито“ бб – РАДОВИШ.

Своето побарување барателите да го достават истовремено до ДОО „АГРОХРАНА“ – РАДОВИШ и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на посебен образец пропишан од Агенцијата („Службен весник на РМ“ бр. 3/94). (1579)

ОГЛАС

1. 33 „Дреновска Клисура“ од с. Дреново-Кавадарци ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат да пријават свои побарувања кон задругата.

2. Седиштето на задругата е во Кавадарци на ул. „Едвард Кардел“ бб 1/1.

Своите побарувања барателите треба да ги достават истовремено до задругата и до Агенцијата на Репу-

блика Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал, на посебен образец („Сл. весник на Република Македонија“, број 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „ЈУГОТУ-ТУН“ Д.О.О. – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање акции заради дополнително вложување.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прилепска“, бб, Битола во време од 7,30 до 13,00 часот. (1610)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Астибо“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 34 во Штип во време од 7,00 до 15,00 часот. (1527)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „АГРОКООП“ – Кичево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 9.05.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 46 во време од 10,00 до 14,00 часот. (1556)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 3 од Одлуката за трансформација на Печатница „Први мај“ – Скопје, со откуп на претпријатието од страна на вработените бр. 02-2152 од 05.06.1996 година, Управниот одбор донесе

ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ

1. Акциите ги издава Печатница „Први мај“, со седиште во Скопје, (регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје. Срег.бр.7466/92, во натамошниот текст: претпријатието) врз основа на Решението на Владата на РМ, бр.15-230/163 од 30.05.1996 година, за трансформација на претпријатијата со општествен капитал со кое е дадена согласност за отпочнување на трансформацијата на претпријатието со откуп на претпријатието од страна на вработените;

2. Ќе се издадат вкупно 495 акции, во износ од 49.581 ДЕМ. Номиналната вредност на една акција е 100 ДЕМ.

3. Под повластени услови можат да се купат 463 акции, во вредност од 46.319 ДЕМ. Акциите со попуст се купуваат во рок од 5 години со 2 години грејс период.

4. Без повластени услови ќе се купуваат 33 акции во вредност од 3.262 ДЕМ. Акциите без попуст ќе се купуваат во рок од пет години од потпишувањето на договорот со Агенцијата.

5. Запишувањето на акциите се врши во седиштето на издавачот, на ул. „Чедомир Кантарџиев“ бр.28, во Скопје.

Запишувањето на акциите започнува на 2.VII.1996 година, а завршува на 9.VII.1996 година, секој работен ден вклучувајќи ја и првата сабота во месецот, со почеток од 9 часот до 15 часот.

6. Секој вработен има право да изврши увид на сите податоци за претпријатието што се од значење за купување на акции, а особено на извештајот за проценетата вредност на претпријатието, Одлуката за трансформација на претпријатието со откуп на претпријатието од страна на вработените, и на другите податоци што се од значење за бонитетот на претпријатието.

Увидот се врши од денот на објавувањето на овој повик во просториите на претпријатието на улица „Чедомир Кантарџиев“ бр.28, во Скопје, секој работен ден од 9 часот до 15 часот.

Врз основа на член 18 и 25 од Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК бр. 5 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9.

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за изработка на проектна документација за локална автоматизација и приклучување на ХЕЦ „Тиквеш“ во техничкиот систем на управување.

1.3. Повикот е јавен, со постапка на прибирање на понуди со јавно отварање на понуди („Службен весник на РМ“ бр. 18/96)

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица чие седиште односно место на живеење е Република Македонија.

1.5. Постапката на повикот се спроведе согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 18/96).

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. „Обем на работи и активности за реализација на проектот за локална автоматизација и прилагодување на ХЕЦ „Тиквеш“ за приклучување кон ТСУ“.

2.2. Комплетната техничка документација од страна на нарачателот заинтересираните можат да ја подигнат во новата зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, „Орце Николов“ бб, кат I, соба бр. 107, од 11 до 14 часот, тел. 222-443.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудувачот треба да приложи референтна листа за изработена проектна документација од сличен тип.

3.2. Понудата треба да ја содржи цената на чинењето во сè според барањата од расположивата техничка документација.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќањето.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на изработка на проектот.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на важност на понудата

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите треба да се доставуваат согласно членовите 27, 28, 58, 59 и 61 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96).

5. РОКОВИ

5.1. Јавниот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“.

5.2. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 22.07.1996 година во 12 часот во старата зграда на Електростопанство, салата за состаноци на III кат.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите што се предадени по рокот, како и оние кои не се изработени според барањата на Јавниот повик нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Понудите треба да се доставуваат на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни нарачки) ул. „11 Октомври“ бр. 9 91000 Скопје.

Врз основа на член 20 и 31 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Одлуката за трансформација на претпријатието бр. 03-121 од 29.06.1995 год. Акционерското друштво во мешовита сопственост за производство, преработка и промет со риба „Рибопреспа“ Ресен објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА УДЕЛИ И АКЦИИ

1. Уделите ги издава АДМС „Рибопреспа“ Ресен, врз основа на Решението бр. 13-230/47 од 23.01.1996 год.

издадено од Комисијата на Владата на Р. Македонија, за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Основна дејност на друштвото е производство, преработка и промет со риба.

3. Трансформацијата на друштвото ќе се изврши според моделот откуп на претпријатието од страна на вработените.

4. Вкупната вредност на уделите изнесува 124.875,50 ДЕМ.

5. Вкупната вредност на акциите што се купуваат со попуст изнесува 72.394,60 ДЕМ.

6. Вкупната вредност на акциите што се купуваат без попуст изнесува 52.480,90 ДЕМ.

7. Најнискиот удел што може да биде купен изнесува 100 ДЕМ.

8. Право на купување на акции имаат:

– Работниците кои во АДМС „Рибопреспа“ Ресен работеле непрекинато две години пред донесувањето на одлуката за трансформација;

– Лица чиј работен однос престанал во АДМС „Рибопреспа“ – Ресен, а во него работеле непрекинато 2 години;

– Пензионирани работници кои во АДМС „Рибопреспа“ Ресен работеле најмалку две години.

Правото за купување на акции може да се користи еднократно и само во едно претпријатие.

9. Вработените и други лица кои имаат право да купуваат акции со попуст, го користат индивидуално и тој изнесува 30% за секој вработен зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во „Рибопреспа“ Ресен.

10. Акциите што се купуваат со попуст достапни се за сите корисници на попустот под еднакви услови.

11. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши врз основа на посебна потврда издадена од АДМС „Рибопреспа“ – Ресен, по претходно поднесена писмена изјава од купувачот во која покрај податоците за купувачот, да се назначи износот на акциите кои има право да ги купи.

12. Купувачите на акции со попуст имаат права утврдени со закон.

13. Рокот за запишување на акции со попуст изнесува 15 дена од денот на објавувањето.

14. Поблиски информации во врска со продажбата на акции со попуст можат да се добијат секој ден во службата на АДМС „Рибопреспа“ – Ресен.

ИСПРАВКА

НА ПОВТОРНИОТ ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИСКОП, УТОВАР, ТРАНСПОРТ И РАСТОВАРАЊЕ НА ЈАЛОВИНА

(Објавен во „Службен весник на РМ“ 33/96 на ден 01.07.1996 г.)

– Во точката 1. Општи услови, потточката 1.4. се брише, а потточката 1.5. станува 1.4.

– Во точката 5. Рокови, во потточката 5.1. рокот за доставување на понуди се зголемува од 8 на 12 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Во потточката 5.2. датумот на отворањето на понудите се менува од 11.07.1996 година во 12 ч., во 15.07.1996 година во 12 ч.

Од Електростопанство на Македонија

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“, бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јуни 1996 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 8.900,00 денари.

Министер,
Насер Зибер, с. р.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец јуни 1996 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

пифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	7.729
0102	Производство на јаглен	5.049
0105	Производство на нафтени деривати	9.157
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	4.380
0108	Производство на руди на обоени метали	5.639
0109	Производство на обоени метали	8.297
0110	Преработка на обоени метали	–
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	4.854
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.391
0113	Металопреработувачка дејност	4.265
0114	Машиноградба	5.272
0115	Производство на сообраќајни средства	5.374
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.759
0118	Производство на базни хем. производи	6.114
0119	Преработка на хемиски производи	8.641
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.835
0121	Производство на градежен материјал	8.598
0122	Производство на режана граѓа и плочи	5.490
0123	Производство на финални произв. од дрво	2.987
0124	Производство и преработка на хартија	4.178

0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	3.564
0126	Пронзв. на готови текстилни производи	3.693
0127	Производство на кожа и крзно	3.166
0128	Пронзв. на кожни обувки и галантерија	3.494
0130	Производство на прехранбени производи	6.261
0131	Производство на пијалоци	8.607
0132	Производство на добиточна храна	5.000
0133	Производство и преработка на тутун	6.390
0134	Графичка дејност	4.856
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	5.043
0139	Производство на разноводни производи	7.817
0201	Земјоделско производство	4.113
0202	Земјоделски услуги	6.109
0203	Рибарство	4.527
0300	Шумарство	5.012
0400	Водостопанство	5.019
0501	Високоградба	3.891
0502	Нискоградба и хидроградба	4.889
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	3.843
0601	Железнички сообраќај	6.475
0604	Воздушен сообраќај	10.020
0605	Друмски сообраќај	4.685
0606	Градски сообраќај	6.587
0608	Претоварни услуги	-
0609	ПТТ услуги и врски	8.134
0701	Трговија на мало	4.798
0702	Трговија на големо	7.746
0703	Надворешна трговија	5.344
0801	Угостителство	4.770
0802	Туристичко посредување	4.439
0901	Занаетчиски услуги и поправки	4.885
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	4.296
1001	Уредување на населби и простори	6.664
1002	Станбена дејност	8.948
1003	Комунална дејност	6.239
1101	Банкарство	7.081
1102	Осигурување на имоти и лица	12.277

1103	Услуги во областа на прометот	8.435
1104	Проектир. и сродни техн. услуги	4.957
1105	Геолошки истражувања	-
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	-
1109	Деловни услуги	8.258
1201	Образование	5.905
1202	Научно истражувачка дејност	6.198
1203	Култура, уметност и информации	6.042
1204	Физичка култура и спорт	4.417
1301	Здравствена заштита	6.438
1302	Општествена заштита на децата и младите и социјална заштита	5.066
1401	Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.298
1402	Самоуправни интересни заедници	6.533
1403	Здруженија	8.582
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	7.948

Министер,
Насер Зибер, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
621. Закон за дополнување на Законот за основното образование	1229
622. Закон за дополнување на Законот за средното образование	1229
623. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 1995 година	1229
624. Одлука за зачленување на Република Македонија во Европската конференција за цивилно воздухопловство	1233
625. Одлука за разрешување и именување на генерален директор на Радиодифузното претпријатие Македонска радио-телевизија	1233
626. Одлука за разрешување на Љубинка Јаќимовска од функцијата судија на Општинскиот суд во Куманово	1233
627. Одлука за избор на претседатели на апелационите судови во Скопје, Битола и Штип	1233
628. Одлука за избор на судии во основните судови во Република Македонија	1233
629. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на утврдување на платите и другите надоместоци на вработените во дипломатско-конзуларните и другите претставништва на Република Македонија во странство	1240
630. Уредба за ознаките за звањата и униформата на судската полиција	1241
631. Одлука за определување највисоки цени за превоз на патници и стока во внатрешниот железнички сообраќај	1247
632. Одлука за определување највисоки цени на одделни комунални услуги	1247

633.	Одлука за определување највисоки цени на ПТТ услугите	1248	657.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1253
634.	Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги	1248	658.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1253
635.	Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 7 до 13.10.1996 година	1248	659.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1253
636.	Одлука за продажба на становите на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката	1248	660.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1253
637.	Одлука за определување на услови за градба на бензинска пумпа со придружни содржини покрај магистралниот пат М-27 делница Кочани–Делчево, стационожа на км 58 + 250-десно, на подрачјето на општината Винаца	1249	661.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1254
638.	Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост	1249	662.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1254
639.	Решение за ослободување од плаќање царина при увоз на опрема	1249	663.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1254
640.	Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОМУ „Методи Патче“ – Охрид	1250	664.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1254
641.	Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Ветеринарниот институт „Скопје“, Скопје	1250	665.	Решение за разрешување и именување претседател и одделни членови на Државната пописна комисија	1254
642.	Решение за разрешување од должноста советник на министерот за здравство	1250	666.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал	1255
643.	Решение за именување директор на Центарот за образование и рехабилитација „Партенит Зографски“ – Скопје	1250	667.	Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	1255
644.	Решение за давање согласност за назначување републички инспектор за труд во Министерството за труд и социјална политика – Подрачна единица Дебар	1251	668.	Решение за разрешување од должноста началник на Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија	1255
645.	Решение за разрешување од должноста помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје	1251	669.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1255
646.	Решение за назначување помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје	1251	670.	Решение за именување началник на Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија	1255
647.	Решение за назначување помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје	1251	671.	Правилник за вршење на работите на судската полиција	1256
648.	Решение за назначување помошник на директорот на Фондот за здравствено осигурување – Скопје	1251	672.	Правилник за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба од страна на припадниците на судската полиција	1256
649.	Решение за давање согласност за назначување инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи за општините Гевгелија, Кавадарци, Струмица, Штип, Берово, Винаца, Делчево, Неготино, Радовиш, Кочани, Пробиштип и Валандово	1252	673.	Правилник за времето на траење на облеката, чевлите и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција	1258
650.	Решение за назначување потсекретар во Владата на Република Македонија	1252	674.	Правилник за внатрешните односи во судската полиција	1259
651.	Решение за назначување помошник на секретарот на Владата на Република Македонија	1252	675.	Правилник за образецот и постапката за издавање и одземање на службени легитимации на судиите и службените лица во судот и на службените лица во Министерството за правда – Сектор за судство	1260
652.	Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	1252	676.	Правилник за психофизичките способности што треба да ги поседуваат лица што се примаат на работа во судска полиција	1262
653.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1252	677.	Правилник за образецот и постапката за издавање и за одземање на службени легитимации на јавните обвинители и нивни заменици	1263
654.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1252	678.	Решение на Републичката геодетска управа	1264
655.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1253			
656.	Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1253			
				Спогодба	
			24.	Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за комуналните дејности на Република Македонија	1264
				Објава за просечна нето плата по работник во Републиката за месец јуни 1996 година	1274
				Објава за плата по работник која претставува основа за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец јуни 1996 година	1274